



АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ
ПОЕДИНЕЧНИ
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ И ИЗВЕШТАЈ
НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ
ЗА ГОДИНАТА ЗАВРШЕНА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2025 ГОДИНА

СОДРЖИНА	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ	1
ПОЕДИНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	8
ПОЕДИНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА	9
ПОЕДИНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	10
ПОЕДИНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ	11
ПОЕДИНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ	12
БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	13
ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО	13
ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПОЕДИНЕЧНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	13
МАТЕРИЈАЛНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ	16
СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ	25
СЕГМЕНТНО ИЗВЕСТУВАЊЕ	28
НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА	32
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	33
СРЕДСТВА СО ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ И ОБВРСКИ ЗА ЛИЗИНГ	34
ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	35
ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА	35
ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДРУЖНИЦИ	36
ЗАЛИХИ	37
ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ	37
ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА	37
ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	38
АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И СОПСТВЕНИ АКЦИИ	38
РЕВАЛОРИЗАЦИОНИ И ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ	39
ОБВРСКИ ЗА КРЕДИТИ	39
ОБВРСКИ ЗА ОТПРЕМНИНИ	40
ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	41
ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ	41
ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	42
ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	42
ВИДОВИ НА ТРОШОЦИ	43
ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИ	43
ТРОШОЦИ НА ФИНАНСИРАЊЕТО	43
ДАНОК НА ДОБИВКА	44
ЗАРАБОТКА ПО АКЦИЈА	44
ДИВИДЕНДА	44
ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ	45
УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ	47
ПРЕВЗЕМЕНИ ОБВРСКИ	53
ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ	53
ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ	53
ДАНОЧЕН РИЗИК	53
НАСТАНИ ПО ПЕРИОДОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ	54
ПРИЛОГ 1 – ЕДИНЕЧЕН ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ	
ПРИЛОГ 2 – ЕДИНЕЧНА ГОДИШНА СМЕТКА	

Извештај на независниот ревизор

До Надзорниот одбор и Акционерите на Алкалоид АД Скопје

Извештај за ревизијата на поединечните финансиски извештаи

Мислење

Според нашето мислење, поединечните финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, поединечната финансиска состојба на Алкалоид АД Скопје („Друштвото“) на ден 31 декември 2025 година, како и неговата поединечна финансиска успешност и поединечните парични текови за годината што завршува на тој датум, во согласност со Сметководствените стандарди применливи во Република Северна Македонија.

Што ние ревидиравме

Поединечните финансиски извештаи на Друштвото ги вклучуваат:

- поединечниот извештај за финансиска состојба на ден 31 декември 2025 година;
- поединечниот извештај за добика или загуба и останата сеопфатна добивка за годината што завршува на тој датум;
- поединечниот извештај за промени во капиталот за годината што завршува на тој датум;
- поединечниот извештај за готовински текови за годината што завршува на тој датум; и
- белешките кон поединечните финансиски извештаи, кои ги содржат информациите за материјалните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Стандардите за ревизија како што се објавени во Службен весник на Република Северна Македонија (273/2024) (“Стандардите”). Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот „Одговорности на ревизорот за ревизијата на поединечните финансиски извештаи“ од овој извештај.

Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Независност

Ние сме независни од Друштвото во согласност со Меѓународниот кодекс на етика за професионални сметководители (вклучувајќи ги Меѓународните стандарди за независност) издаден од Одборот за меѓународни стандарди за етика на сметководители, како што е објавен во Службен весник на Република Северна Македонија (273/2024) („Кодекс на етика“) и како што е применлив за ревизии на финансиски извештаи за ентитетит од јавен интерес. Ги исполниме и другите етички барања во согласност со Кодексот на етика.

Нашиот ревизорски пристап

Преглед

Материјалност	Материјалност за Друштвото: 104 милиони македонски денари („МКД“), која претставува приближно 5% од добивката пред оданочување.
Клучно ревизорско прашање	Признавање на приходи од продажба

Како дел од дизајнирањето на нашата ревизија, ја утврдивме материјалноста и ги проценивме ризиците од материјално погрешно прикажување во поединечните финансиски извештаи. Особено, во предвид беа земени областите каде што раководството донело субјективни проценки; како на пример, во однос на значајните сметководствени проценки кои вклучуваат користење на претпоставки и земање во предвид на идни настани кои по своја природа се неизвесни. Како и во сите наши ревизии, ние се осврнавме и на ризикот од заобиколување на внатрешните контроли од страна на раководството, вклучувајќи, меѓу другото, и разгледување дали постојат докази за пристрасност што претставува ризик од материјално погрешно прикажување како резултат на измама.

Ние го креиравме опсегот на нашата ревизија со цел да извршиме доволно процедури што ќе ни овозможи да изразиме мислење за поединечните финансиските извештаи како целина, земајќи ја предвид структурата на Друштвото, сметководствените процеси и контроли, како и индустријата во која што Друштвото работи.

Материјалност

Опсегот на нашата ревизија зависи од нашата примена на материјалноста. Ревизијата е дизајнирана да обезбеди разумно уверување дека поединечните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Погрешните прикажувања можат да настанат како резултат на измама или грешка. Тие се сметаат за материјални доколку, поединечно или вкупно, може разумно да се очекува да влијаат врз економските одлуки на корисниците донесени врз основа на поединечните финансиски извештаи.

Врз основа на нашата професионално расудување, утврдивме одредени квантитативни прагови за материјалност, вклучително и материјалност на Друштвото за поединечните финансиски извештаи како целина, како што е прикажано во табелата подолу. Овие прагови, заедно со квалитативните размислувања, ни помогнаа да го утврдиме опсегот на нашата ревизија, како и природата, временскиот распоред и обемот на нашите ревизорски постапки, и да го оцениме ефектот од евентуалните погрешни прикажувања, поединечно и вкупно, врз поединечните финансиски извештаи како целина.

Материјалност за поединечните финансиските извештаи	МКД 104 милиони (2024: МКД 97 милиони)
Како ја одредивме	Приближно 5% од добивката пред оданочување
Образложение за применетиот праг на материјалност	Ја избравме добивката пред оданочување како мерило во определувањето на материјалноста затоа што, според нашето согледување е мерилото со кое најчесто се мери успехот на Друштвото од страна на корисниците и е општо прифатено мерило. Го избравме нивото од 5%, што е во согласност со квантитативните прагови за материјалност што се користат за друштва ориентирани кон остварување на добивка во овој сектор.

Клучни ревизорски прашања

Клучни ревизорски прашања се оние прашања кои, според нашето професионално расудување, беа од најголемо значење во нашата ревизија на поединечните финансиски извештаи за тековниот период. Овие прашања беа опфатени во контекст на нашата ревизија на поединечните финансиски извештаи како целина и при формирањето на нашето мислење за нив, и ние не даваме посебно мислење за овие прашања.

Признавање на приходи од продажба

Друштвото евидентираше приходи во износ од МКД 20.899 милиони во извештајот за добивка или загуба и другата сеопфатна добивка за годината завршена на 31 декември 2025 година. Приходите главно произлегуваат од продажба на производи, лиценци и приходи од продажба на сировини и материјали за пакување.

Приходите од договори со купувачи се евидентирани кога контролата врз производите, лиценците и услугите е пренесена на купувачите согласно условите на договорот. Ние се фокусиравме на оваа област поради големиот обем на трансакции и износи од продажба на производите, како и признавањето на приходите од лиценци и проценката на варијабилните надомести како што се попустите кон купувачи. Поради тоа, го идентификувавме признавањето на приходите од продажба на стоки и лиценци како клучно ревизорско прашање.

Обелоденувањата на Друштвото за признавањето на приходите се вклучени во белешка 3 Материјални сметководствени политики и белешка 5 Сегментно известување на поединечните финансиски извештаи.

Го ажуриравме нашето разбирање за процесите на приходи и побарувања, ги оценивме релевантните внатрешни контроли и ја тестиравме оперативната ефикасност на дел од контролите врз основа на примерок.

Ги прибавивме договорите со купувачи за продажба, лиценци и услуги и ги анализиравме клучните услови за признавање на приходите, оценувајќи дали обврските за извршување се правилно идентификувани и исполнети во согласност со барањата на Меѓународниот стандард за финансиско известување 15, Приходи од договори со купувачи.

Ја тестиравме точноста и комплетноста на пресметката за износите на варијабилниот надомест вклучен во вкупниот износ на надоместокот преку примерок, ги оценивме методологиите и претпоставките користени при проценка на варијабилниот надомест како што се попусти, работи и други продажни стимуланси и ја оценивме разумноста на историските податоци користени во тие проценки.

Ги прегледавме евиденциите за приходи врз основа на примерок за да го провериме настанувањето и точноста преку следење на избрани трансакции со поткрепувачка документација како што се фактури за продажба, транспортни документи и договори со купувачи.

Извршивме тестови на детали на евидентирани приходи при крајот на годината за да утврдиме дали правилно се евидентирани во соодветниот период.

Добивме конфирмации за приходи и побарувања од купувачи и ги извршивме усогласување на евентуалните материјални разлики доставени од раководството преку проверка на соодветната документација и извршивме алтернативни процедури за оние конфирмации за кои не добивме одговор преку преглед на последователни приливи или плаќања и други поткрепувачки докази.

Известување за останатите информации

Раководството е одговорно за останатите информации. Останатите информации се состојат од поединечниот годишен извештај за работа и поединечната годишна сметка изготвени од раководството во согласност со барањата на член 384 од Законот за трговските друштва, но не ги вклучуваат поединечните финансиски извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за поединечните финансиски извештаи не се однесува на останатите информации и ние не изразуваме каква било форма на уверување во однос на нив, освен доколку поинаку експлицитно не е наведено во овој извештај.

Во врска со нашата ревизија, нашата одговорност е да ги прочитаеме останатите информации и притоа да разгледаме дали останатите информации се материјално неконзистентни со поединечните финансиски извештаи или нашето знаење, прибавено во ревизијата, или поинаку, произлегува дека е материјално погрешно.

Дополнително, врз основа на нашето знаење и разбирање за Друштвото и нејзината опкружување добиени во текот на ревизијата, ние сме обврзани да известиме ако сме идентификувале материјално погрешно прикажување во поединечниот годишен извештај за работа и поединечната годишна сметка. Ние немаме што да известиме во врска со овие процедури.

Одговорности на раководството и на оние кои се задолжени за управувањето за поединечните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за подготовката и објективното презентирање на поединечните финансиски извештаи во согласност со Сметководствените стандарди применливи во Република Северна Македонија, за таква внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е неопходна за да се овозможи подготовка на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на поединечните финансиски извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставката на континуитет, обелоденувајќи кога е применливо прашања поврзани со континуитетот и користејќи ја претпоставката за континуитет како сметководствената основа, освен ако раководството или има намера да ликвидира или да го прекине работењето или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Друштвото.

Одговорност на ревизорот за ревизијата на поединечните финансиски извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина се ослободени од материјално погрешно прикажување, било како резултат на измама или грешка, и да издадеме ревизорски извештај кој го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не е гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со Стандардите секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат од измама или грешка и се сметаат за материјални ако, поединечно или во вкупен износ, од нив може разумно да се очекува да влијаат на економските одлуки на корисниците донесени врз основа на овие поединечни финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со Стандардите, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Ние, исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се доволни и соодветни да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризиците од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, порадувајќи тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешната контрола.
- Стекнуваме разбирање за внатрешната контрола која е значајна за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството.

- Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значаен сомнеж во можноста на Друштвото да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во поединечните финансиските извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Друштвото да престане да работи според претпоставката на континуитет.
- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на поединечните финансиски извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата и дали поединечните финансиски извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.

Комунициравме со оние кои се задолжени за управување, меѓу другото, и за планираниот опсег и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци на внатрешната контрола што ги идентификуваме во текот на нашата ревизија.

Ние, исто така, обезбедуваме изјава за оние кои се задолжени за управувањето дека сме усогласени со релевантните етички барања во однос на независноста и комуницираме со нив за сите односи и други прашања за кои разумно може да се смета дека влијаат на нашата независност и, онаму каде што е применливо, активностите преземени за елиминирање на заканите или применетите заштитни мерки.

Од прашањата за кои е комуницирано со оние кои се задолжени за управувањето, ние се насочуваме на оние прашања кои се од најголемо значење за ревизијата на поединечните финансиски извештаи во тековниот период и поради тоа се сметаат за клучни ревизорски прашања. Ние ги опишуваме овие прашања во нашиот ревизорски извештај освен доколку законот или регулативата исклучува можност за јавна објава за прашањето или кога, во екстремно ретки ситуации, сме заклучиле дека за прашањето не треба да биде известно во нашиот извештај, поради негативните последици од кои разумно би се очекувало да ги надминат користите за јавниот интерес од таквото комуницирање.

Извештај за други правни и регулативни барања

Мислење на поединечниот годишен извештај

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на поединечен годишен извештај за работењето на Друштвото за 2025 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на поединечниот годишен извештај, со историските финансиски информации објавени во поединечната годишната сметка и ревидираните поединечни финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025, во согласност огласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Според нашето мислење, историските финансиски информации објавени во поединечниот годишен извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во поединечната годишната сметка и ревидираните поединечни финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025 година

Партнер на ревизорскиот ангажман и овластен ревизор од кој произлегува извештајот на независниот ревизор е Драган Давитков.


Драган Давитков

Управител




Драган Давитков

Овластен ревизор

ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО

Ул. Мирче Ацев бр 3, Гранд Бизнис Центар, 8ми Кат,

Скопје, Северна Македонија

26 февруари 2026

ПОЕДИНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

	Белешка	За годината што завршува на 31 декември	
		2025	2024
Средства			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	6	7.786.940	8.027.606
Нематеријални средства	7	2.440.412	2.288.452
Средства со право на користење	8	400.977	-
Вложувања во недвижности	9	203.876	203.876
Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	10	16.388	17.069
Вложувања во подружници	11	637.581	637.581
Останати долгорочни побарувања	14	63.995	73.277
		11.550.169	11.247.861
Тековни средства			
Залихи	12	4.248.265	4.274.412
Побарувања од купувачите	13	4.707.511	3.755.713
Останати побарувања	14	332.867	348.524
Пари и парични еквиваленти	15	127.863	114.414
		9.416.506	8.493.063
Вкупно средства		20.966.675	19.740.924
Капитал и резерви			
Акционерски капитал	16	2.220.127	2.220.127
Сопствени акции		(109.285)	(109.285)
Законски резерви		596.146	596.146
Ревалоризациони и останати резерви	17	1.878.829	2.064.022
Задржана добивка		10.777.287	9.682.673
		15.363.104	14.453.683
Долгорочни обврски			
Долгорочни кредити	18	765.842	738.565
Долгорочни обврски за лизинг	8	286.741	-
Одложени даночни обврски	20	184.511	-
Обврски за отпремнини	19	68.290	60.917
		1.305.384	799.482
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачи и останати обврски	21	2.838.272	3.237.843
Обврски за лизинг	8	121.629	-
Данок на добивка		50.006	60.216
Краткорочни кредити	18	1.288.280	1.189.700
		4.298.187	4.487.759
Вкупно обврски		5.603.571	5.287.241
Вкупно капитал и обврски		20.966.675	19.740.924

Белешките кон поединечните финансиски извештаи од страна 13 до 54 се интегрален дел на овие поединечни финансиски извештаи.



Подинечните финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Друштвото на ден 12 февруари 2026 година.

Одобрено од:

Живко Мукаетов
Генерален директор

Виктор Стојчевски
Финансиски директор

Горан Минов
Овластен сметководител
Уверение бр. 0101521

ПОЕДИНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА

	Белешка	За годината што завршува на 31 декември	
		2025	2024
Приходи од договори со купувачи	5	13.837.976	13.433.299
Трошоци содржани во продадени готови производи и трговски стоки	24	(8.171.910)	(8.145.477)
Бруто добивка		5.666.066	5.287.822
Трошоци за истражување и развој	24	(238.470)	(227.849)
Трошоци на продажба и маркетинг	24	(2.718.219)	(2.439.832)
Административни трошоци	24	(846.432)	(833.062)
Останати приходи од работењето	22	877.424	539.677
Останати расходи од работењето	23	(488.891)	(405.631)
Добивка од работењето		2.251.478	1.921.125
Трошоци на финансирањето	26	(74.577)	(48.819)
Добивка пред оданочување		2.176.901	1.872.306
Данок на добивка	27	(192.670)	(169.736)
Нето добивка		1.984.231	1.702.570
Заработувачка по акција (во Денари)			
- Основна	28	1.411,75	1.211,35

Белешките кон поединечните финансиски извештаи од страна 13 до 54 се интегрален дел на овие единечни финансиски извештаи

ПОЕДИНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

	Белешка	За годината што завршува на 31 декември	
		2025	2024
Нето добивка		1.984.231	1.702.570
Останата сеопфатна добивка која не се реклаификува во извештајот за добивка и загуба			
Објективна вредност на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба	17	(682)	7.838
Ревалоризација на земјиште	6	-	(79.298)
Останата сеопфатна добивка / (загуба) по оданочување		(682)	(71.460)
Вкупна сеопфатна добивка		1.983.549	1.631.110

Белешките кон поединечните финансиски извештаи од страна 13 до 54 се интегрален дел на овие поединечни финансиски извештаи.

ПОЕДИНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ

	За годината што завршува на 31 декември						
	Акционерски капитал	Сопствени Акции	Законски резерви	Останати резерви	Ревалоризационна резерва	Задржана добивка	Вкупно
На 1 јануари 2024	2.220.127	(109.285)	596.146	211.077	1.924.405	8.667.709	13.510.179
Дивиденда	-	-	-	-	-	(758.974)	(758.974)
Нето добивка за годината	-	-	-	-	-	1.702.570	1.702.570
<i>Извештај за сеопфатната добивка</i>	-	-	-	7.838	(79.298)	71.368	(92)
Објективна вредност на вложувањата (Белешка 10)	-	-	-	7.838	-	-	7.838
Објективна вредност на земјиште	-	-	-	-	(79.298)	71.368	(7.930)
На 31 декември 2024	2.220.127	(109.285)	596.146	218.915	1.845.107	9.682.673	14.453.683
Ефект од примена на нов сметководствен стандард - МСФИ 16, Лизинг	-	-	-	-	-	(1.086)	(1.086)
На 01 јануари 2025	2.220.127	(109.285)	596.146	218.915	1.845.107	9.681.587	14.452.597
Дивиденда	-	-	-	-	-	(885.472)	(885.472)
Нето добивка за годината	-	-	-	-	-	1.984.231	1.984.231
<i>Извештај за сеопфатната добивка</i>	-	-	-	(682)	-	-	(682)
Објективна вредност на вложувањата	-	-	-	(682)	-	-	(682)
Трансфер од ревалоризациони резерви	-	-	-	-	(184.511)	-	(184.511)
Останати корекции	-	-	-	-	-	(3.059)	(3.059)
На 31 декември 2025	2.220.127	(109.285)	596.146	218.233	1.660.596	10.777.287	15.363.104

Белешките кон единечните финансиски извештаи од страна 13 до 54 се интегрален дел на овие поединечни финансиски извештаи

ПОЕДИНЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ

	За годината што завршува на 31 декември	
	2025	2024
Парични текови од оперативни активности		
Наплатено од купувачи	13.436.538	13.192.243
Платено на добавувачите и вработените	(11.953.123)	(11.646.334)
Нето парични текови од оперативни активности	1.483.415	1.545.909
Парични текови од инвестициони активности		
Набавка на недвижности, постројки и опрема	(824.504)	(1.100.232)
Вложувања во подружници (Белешка 11)	-	(82.838)
Примени дивиденди	147.692	135.505
Државна поддршка	114.387	58.045
Нето парични текови користени за инвестициони активности	(562.425)	(989.520)
Парични текови од финансиски активности		
Приливи од кредити	2.935.901	3.060.204
Отплата на кредити	(2.829.935)	(2.812.331)
Отплата на лизинг	(63.943)	-
Платени камати за кредити	(54.128)	(48.850)
Платени камати за лизинг	(10.280)	-
Дивиденда исплатена на акционерите и данок на исплатена дивиденда и други распределби од добивката	(885.156)	(758.677)
Нето парични текови користени за финансиски активности	(907.541)	(559.654)
Нето зголемување / (намалување) на пари и парични еквиваленти	13.449	(3.265)
Пари и парични еквиваленти на почеток на годината	114.414	117.679
Пари и парични еквиваленти на крајот на годината	127.863	114.414

Белешките кон единечните финансиски извештаи од страна 13 до 54 се интегрален дел на овие единечни финансиски извештаи

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

Алкалоид АД Скопје (во понатамошниот текст: “Друштвото”) произведува и продава разновидни фармацевтски, хемиски и козметички производи и производи од билно потекло. Алкалоид АД Скопје има основано дваесет и пет подружници, две спортски друштва и една фондација во Република Северна Македонија и други земји. Називите на подружниците се презентирани во точка 11 од Белешките кон единечните финансиски извештаи.

Алкалоид АД Скопје, матичното друштво е акционерско друштво, основано и со седиште во Република Северна Македонија. Адресата на Друштвото е:
Бул. Александар Македонски 12
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Акциите на Алкалоид АД Скопје котираат на официјалниот пазар на Македонската берза за хартии од вредност од 2002 година.

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПОЕДИНЕЧНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2.1. Основа за подготовка на поединечните финансиските извештаи

Овие поединечни финансиски извештаи се подготвени во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва (објавени во “Службен весник” бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 88/2017, 192/2017, 64/2018, 120/2018, 290/2020, 215/2021, 99/2022, 272/2024 и 191/2025) и Правилникот за водење на сметководство објавен во Службен весник бр.75/2024 (Правилник), каде што се објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ издание 2023). Овој Правилник ги содржи Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) - МСФИ 1 до МСФИ 17, Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) - МСС 1 до МСС 41, толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ) - КТМФИ 1 до КТМФИ 23 и толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) - ПКТ 7 до ПКТ 32. Горенаведените стандарди, измени и толкувања (МСФИ, КТМФИ и ПКТ) се применливи во Република Северна Македонија започнувајќи од 1 јануари 2025, освен МСФИ 17, Договори за осигурување, кој ќе започне да се применува од 1 јануари 2028. Со измените на Правилникот објавен во Службен весник бр.274/2024, МСФИ 9, Финансиски инструменти, ќе започне да се применува (во Република Северна Македонија) од 1 јануари 2028 и во согласност со насоките од страна на Советот за унапредување и развој над сметководствената професија на Република Северна Македонија, МСС 39 и МСФИ 4 објавени во Службен весник бр. 159/2009 остануваат применливи сметководствени стандарди за финансиски инструменти и договори за осигурување до тој датум.

Друштвото ги примени сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои се објавени во Службен весник бр.75/2024 и 274/2024. Бидејќи МСФИ 9 и МСФИ 17 не се во прмена за периодот кој започнува на 1 јануари 2025, поединечните финансиски извештаи на Друштвото се подготвени во согласност со сметководствените стандарди применливи во Република Северна Македонија, како што се објавени во Правилникот и објаснети погоре. Следствено МСФИ 1, Првично усвојување на меѓународни стандарди за финансиско известување, не е применлив и Друштвото ги примени специфичните преодни одредби за сите сметководствени стандарди, како што е објаснето во текстот подолу.

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПОЕДИНЕЧНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ (продолжение)

2.1. Основа за подготовка на поединечните финансиските извештаи (продолжение)

По спроведувањето на Правилникот, објавен во Службен весник бр.75/2024, раководството го оцени влијанието на новоприменливите стандарди и утврди дека истите немаат значително влијание врз поединечните финансиски извештаи, освен за ефектите од МСФИ 16, кои се прикажани во поединечните финансиски извештаи.

Материјалните информации за сметководствените политики се презентирани во Белешка 3 и се применуваат конзистентно при подготовката на поединечните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2025 и 31 декември 2024, освен ако не е наведено поинаку.

Друштвото исто така подготви консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди применливи во Република Северна Македонија за Друштвото и нејзините подружници ("Групацијата"). Корисниците на овие поединечни финансиски извештаи треба да ги прочитаат заедно со консолидираните финансиски извештаи на Групацијата за годината што завршува на 31 декември 2025 година со цел да се добијат целосни информации за финансиската состојба, резултатите од работењето и промените во финансиската состојба на Групацијата како целина.

Подготвувањето на поединечните финансиски извештаи во согласност со Законот за трговски друштва и Правилникот бара примена на одредени сметководствени проценки. Исто така бара од страна на раководството, да го користи своето професионално расудување при примена на сметководствените политики на Друштвото. Областите кои вклучуваат поголем степен на професионално расудување и оние каде што претпоставките и проценките се значајни за поединечните финансиски извештаи се прикажани во прикажани во Белешка 4.

Поединечните финансиски извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст. Во составувањето на овие поединечни финансиски извештаи Друштвото ги применува материјалните сметководствените политики наведени во белешката 3.

Континуитет

Овие поединечни финансиски извештаи се подготвени врз основа на принципот на континуитет.

Функционална валута и валута на презентирање

Овие поединечни финансиски извештаи се презентирани во илјада македонски денари, која претставува функционална валута и валута за презентирање на Друштвото.

Трансакции и состојби

Монетарните средства и обврски во странска валута се преведени со користење на официјалниот девизен курс на Народната Банка на Република Северна Македонија, на денот на известувачкиот период.

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ЕДИНЕЧНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ (продолжение)

2.1. Основа за подготвување на единечните финансиските извештаи (продолжение)

Добивките и загубите од курсните разлики настанати како резултат од порамнувањето на трансакциите во текот на годината и од сведувањето на монетарните средства и обврски во функционалната валута користејќи ги официјалните девизни курсеви на крајот на годината се искажуваат во поединечниот извештај на добивка или загуба како Останати приходи од работењето или Останати расходи од работењето.

Немонетраните ставки вреднувани по објективна вредност, а деноминирани во странски валути, се сведуваат по девизните курсеви кои важеле на датумот кога била утврдена објективната вредност. Немонетарните ставки што се вреднуваат според набавна вредност во странска валута не се преведуваат повторно.

Првична примена на МСФИ 16, Лизинг

Друштвото го усвои МСФИ 16, Лизинг од 1 јануари 2025 година, согласно Правилникот, применувајќи го ретроспективно со кумулативно влијание. Кумулативниот ефект од усвојувањето на МСФИ 16 беше признат во почетниот биланс на состојбата на 1 јануари 2025 година. Поврзаните сметководствени политики се прикажани во Белешка 3, Средства со право на користење.

Просечната инкрементална каматна стапка на позајмување која ја примени Друштвото за пресметка на обврската за лизинг е 4,42%.

На 31 декември 2024 година, Друштвото имаше неотповикливи обврски како резултат на лизинг во износ од 101.829 илјади денари.

Промената на сметководствената политика имаше влијание на следниве позиции во поединечниот извештајот на финансиска позиција на 1 јануари 2025:

	<u>31 декември 2024</u>	<u>Ефект од примена на МСФИ 16</u>	<u>1 јануари, 2025</u>
Нетековни средства			
Средства со право на користење	-	273.440	273.440
Капитал			
Задржана добивка	9.682.673	(1.086)	9.681.587
Нетековни обврски			
Обврски за лизинг	-	239.113	239.113
Тековни обврски			
Обврски за лизинг	-	35.413	35.413
	<u>9.682.673</u>	<u>-</u>	<u>9.682.673</u>

Земајќи го во предвид фактот дека МСФИ 16 во голем дел ги пренесе барањата за сметководство на давателот на лизинг од МСС 17, Друштвото не забележа значително влијание врз поединечните финансиски извештаи во однос на активностите на Друштвото како давател на лизинг.

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПОЕДИНЕЧНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ (продолжение)

2.2. Подружници

Подружниците се правни лица кај кои Друштвото има контрола врз финансиските и деловните политики. При одредување дали Друштвото има контрола врз друго правно лице се зема во предвид моќта врз субјектот во кој е инвестирано, изложеноста, или правата, на варијабилни приноси по основ на неговото инволвирање во субјектот во кој е инвестирано и способноста да ја користи својата моќ врз субјектот во кој е инвестирано за да влијае на износот на приноси за инвеститорот. Друштвото ги евидентира вложувањата по нивната набавна вредност намалена за евентуално обезвреднување.

3. МАТЕРИЈАЛНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата иницијално се прикажуваат по нивната набавна вредност. Земјиштето е прикажано по неговата објективна вредност врз основа на процена направена од страна на независен проценител. Останатите недвижности, постројки и опрема се искажани по нивната набавна вредност намалена за исправката на вредност. Набавната вредност претставува фактурна вредност на набавените недвижности, постројки и опрема намалена за дисконти и попусти, зголемена за увозни давачки, неповратни даноци, како и сите директни трошоци кои придонесуваат за поставување на средствата на локацијата и во состојба за нормално функционирање и извршување на задачите определени од раководството. Последователните трошоци се вклучуваат во сметководствената вредност на средството само кога е веројатно дека идните економски придобивки ќе се случат во Друштвото и вредноста може веродостојно да се измери. Трошоците за редовно одржување и поправки се евидентираат како расход во моментот на нивното настанување.

Позитивниот ефект од проценката на земјиштето се евидентира во капиталот како ревалоризациона резерва. Негативниот ефект од проценката на земјиштето се евидентира во капиталот, до износот на ревалоризационата резерва на одредено средство, а разликата се евидентира во поединечниот извештај за добивка или загуба. Остатокот од ревалоризационата резерва се пренесува на задржаната добивка во моментот на отуѓувањето.

Земјиштето не се амортизира. Амортизацијата на останатите недвижности, постројки и опрема се пресметува со примена на праволиниската метода со цел алоцирање на набавната вредност во текот на предвидениот век на употреба.

Предвидениот корисен век на средствата е:

Градежни објекти	20 - 40	години
Опрема за производство	10 - 20	години
Возила	4	години
Мебел, компјутери и останата опрема	3 - 10	години

Резидуалната вредност на средствата и нивниот предвиден век на користење се проценува на денот на поединечниот Извештај за финансиската состојба.

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

3. МАТЕРИЈАЛНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.1. Недвижности, постројки и опрема (продолжение)

Обезвреднување на недвижности, постројки и опрема

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат, се предмет на годишна анализа за можноста од нивно обезвреднување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста од нивно обезвреднување секогаш кога настаните или измените во деловните услови укажуваат дека нивната сегашна вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загубата од обезвреднување се евидентира за износот за кој сегашната вредност на средството ја надминува вредноста за неговото повторно надоместување. Надоместувачката вредност претставува повисоката вредност од нето продажната цена на средството, намалена за трошоците на продажба, и неговата употребна вредност. Со цел за да се процени обезвреднувањето, средствата се групирани во најмали единици кои генерираат пари.

Сегашната вредност на недвижностите, постројките и опремата се намалува до надоместливиот износ во случај кога сегашната вредност е повисока од надоместливиот износ.

Продадените или на друг начин отуѓени недвижности, постројки и опрема се елиминираат од единечниот Извештај за финансиската состојба заедно со исправката на вредноста. Добивката или загубата што произлегува од таквото отуѓување се признава во поединечниот извештај за добивка или загуба.

3.2. Нематеријални средства

Нематеријалните средства имаат ограничен век на користење и се состојат од жигови и патенти (име, лого), лиценци (набавени од трети страни) и компјутерски софтвер како и интерно генерирани нематеријални средства (лекови, козметика, билки и хемија развиени од страна на Друштвото. Нематеријалните средства се евидентираат по нивната набавна вредност намалена за исправката на вредноста. Набавната вредност претставува фактурна вредност на набавените нематеријални средства зголемена за сите трошоци неопходни за нивното користење.

Амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува со примена на праволиниската методаво текот на предвидениот век на употреба. ,

Предвидениот корисен век на средствата е:

Софтвер	5 години
Интерно генерирани нематеријални средства	10 години
Жигови, патенти и лиценци	10 години

Нематеријалните средства со конечен животен век кои што се стекнати одделно се прикажуваат по нивната набавна вредност, намалени за акумулираната амортизација и за исправката на вредност. Предвидениот век на употреба и методот на амортизација се предмет на испитување на крајот на секој период за известување.

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

3. МАТЕРИЈАЛНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.2. Нематеријални средства (продолжение)

Трошоци за истражување и развој

Издатоците за истражување се признаваат како расходи при нивното настанување. Интерно генерираните нематеријални средства кои произлегуваат од фазата на развој се признаваат доколку и само доколку може да го демонстрираат следното:

- Техничка изводливост за довршување на нематеријалното средство, така што тоа да биде расположливо за употреба или продажба,
- Неговата намера е да го доврши нематеријалното средство и да го користи или продаде,
- Неговата способност да го користи или продаде нематеријалното средство,
- Како нематеријалното средство ќе создава веројатни идни економски користи,
- Расположливоста на соодветни технички, финансиски и други ресурси за довршување на развојот и за употреба или продажба на нематеријалното средство,
- Неговата способност за веродостојно мерење на издотокот кој може да му се припише на нематеријалното средство за време на неговиот развој.

Износот на иницијално признатите интерно генерираните нематеријални средства е збир од настанатите трошоци од денот кога нематеријалното средство за прв пат ги исполнува критериумите за признавање наведени погоре. Во случај кога интерно генерираните нематеријални средства не ги задоволуваат критериумите наведени погоре, трошоците за развој се признаваат во единечниот биланс на успех во периодот во кој што се настанати.

Последователно по иницијалното признавање, интерно генерираните нематеријални средства се прикажуваат по нивната набавна вредност намалени за акумулираната амортизација и исправката на вредност на ист начин како и одделно стекнатите нематеријални средства.

Обезвреднување на нематеријални средства

Нематеријалните средства кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат, се предмет на годишна анализа за можноста од нивно обезвреднување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста од нивно обезвреднување секогаш кога настаните или измените во деловните услови укажуваат дека нивната сегашна вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загубата од обезвреднување се евидентира за износот за кој сегашната вредност на средството ја надминува вредноста за неговото повторно надоместување.

Надоместувачката вредност претставува повисоката вредност од нето продажната цена на средството, намалена за трошоците на продажба и неговата употребна вредност. Со цел за да се процени обезвреднувањето, средствата се групирани во најмали единици кои генерираат пари.

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

3. МАТЕРИЈАЛНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.3. Средства со право на користење и обврски за лизинг

Друштвото оценува дали еден договор претставува или содржи договор за лизинг, при склучувањето на договорот. Друштвото ги признава правото на користење на средството и обврската за лизинг во однос на сите договори за лизинг каде што е корисник на лизинг, со исклучок на краткорочни договори за лизинг (дефинирани како договори за лизинг е со период до 12 месеци или помалку) и договори за лизинг на средства со ниска вредност (како таблети, персонални компјутери, мали канцелариски предмети и телефони). За овие договори, Друштвото ги признава плаќањата за лизинг како оперативен трошок на праволиниска основа во текот на периодот на договорот, освен ако друг систематски метод појасно ја претставува временската распределба на економските придобивки од користење на овие средства.

На датумот на започнување, Друштвото ја мери обврската за лизинг според сегашната вредност на плаќањата по основ на лизинг кои не се платени на тој датум, дисконтирани со користење на стапката што е содржана во лизинг договорот. Доколку таа стапка не може лесно да се определи, Друштвото ја користи инкременталната стапка на позајмување.

Лизинг-плаќањата што се вклучени во мерењето на обврската за лизинг опфаќаат:

- Фиксни лизинг-плаќања (вклучително и суштински фиксни плаќања), намалени за стимуланси за лизинг;
- Варијабилни плаќања по основ на лизинг кои зависат од определен индекс или стапка, и кои првично се мерат по тој индекс или стапката на денот на започнување;
- Износи што се очекува да доспеат за плаќање на корисникот на лизинг според гаранциите на остатокот на вредноста;
- Цена за извршување на опцијата за купување, доколку Друштвото е разумно сигурно дека ќе ја искористи таа опција; и
- Плаќање на казни за прекинување на лизингот, доколку периодот на лизинг покажува дека Друштвото ја извршила опцијата да го прекине лизингот

Средствата од правото на користење обично се амортизираат преку пократкиот период меѓу корисниот век на средството и периодот на лизинг, користејќи линеарен метод. Ако Друштвото е разумно сигурно дека ќе ја искористи опцијата за купување, средството од правото на користење се амортизира во текот на корисниот век на основното средство. Амортизацијата на предметите од средствата од правото на користење се пресметува со праволиниска метода преку нивниот проценет корисен век, како што следува:

Деловни простории и магацини	2 -8 Години
Возила	2-4 Години

Сметководствената политика применета пред периодот 1 јануари 2025

Сметководствената политика применета од страна на Друштвото за периодот што завршува на 31 декември 2024 година, а која е изменета согласно МСФИ 16, Лизинг, е следната:

Оперативен наем. Наем при кој во основа сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на едно средство не се пренесуваат на корисникот на наемот, се класифицира како оперативен наем. Плаќањата за оперативен наем (нето од олеснителни плаќања од страна на наемодавачот) се признаени како расход во консолидираниот Биланс на успех на праволиниска основа во рамките на времетраењето на наемот.

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

3. МАТЕРИЈАЛНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.4. Вложувањата во недвижности

Вложувањата во недвижности, се состои од земјиште, кое се чува за тековна неопределена идна употреба. Вложувањата во недвижности се водат по објективна вредност, односно пазарна, која ги одразува пазарните услови на денот на известување. Добивките или загубите кои произлегуваат од промените во објективна вредноста на вложувањата во недвижности се составен дел на билансот на успех во периодот во кој истите настануваат, вклучувајќи ги и соодветните даночни ефекти. Пазарната вредност се одредува на основа на проценка спроведена од независни проценители.

Преносот во или од вложувања во недвижности се прави кога има промена во употребата на средството. За пренос од вложување во недвижност во средство кое се користи од страна на Друштвото, набавната вредност во последователната евиденција на средството е објективната вредност на тоа средство на датумот кога е направен преносот.

Доколку средство кое се користи од страна на Друштвото се пренесе во вложувања во недвижности, вредноста на тоа средство се утврдува во согласност со политиката за недвижности, постројки и опрема до датумот кога е направен преносот. Друштвото секоја разлика на датумот помеѓу сметководствената вредност на недвижностите во согласност со МСС 16 и нивната објективна вредност ја евидентира на ист начин како и ревалоризацијата во согласност со МСС 16.

Вложувањата во недвижности се депризнаваат кога ќе бидат оттуѓени или кога тие трајно ќе бидат повлечени од употреба, а идна економска корист не се очекува од нивната продажба. Разликата помеѓу нето приливите од продажба и сметководствената вредност на средството се признава во билансот на успех во периодот кога средството е депризнаено.

3.5. Позајмици и побарувања

Побарувања од купувачи и останати и побарувањата се финансиски средства со дефинирани услови за плаќање и не се котирали на пазарите на хартии од вредност. Позајмиците и побарувањата се вклучени во тековните средства, освен оние кои имаат доспевање подолго од 12 месеци по датумот на поединечниот Извештај за финансиската состојба. Побарувања од купувачи и останатите побарувања се прикажани во единечниот Извештај за финансиската состојба на позицијата Побарувања од купувачите (Белешка 13) и останати побарувања (Белешка 14).

Побарувањата од купувачите се искажани по фактурираната вредност намалена за исправката на побарувањата. Исправката на вредноста на побарувањата од купувачите се врши секогаш кога постојат објективни докази дека побарувањето не може да се наплати. Индикаторите кои се користат при проценката за ненаплативост на побарувањата се: несолвентност, можноста од ликвидација и стечај и доцнење при исплатата на побарувањата.

Износот на исправката на вредноста претставува разлика помеѓу фактурната вредност на побарувањата и износот кој се очекува да биде надоместен. Направената исправка на побарувањата се прикажува на позицијата: “Трошоци на продажба и маркетинг” во поединечниот Извештај за добивка или загуба.

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

3. МАТЕРИЈАЛНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.6. Залихи

Залихите се искажуваат по цената на чинење или по нето реализационата вредност во зависност од тоа која е пониска. Цената на чинењето на производството во тек, полупроизводите и готовите производи, ги опфаќа сите директни трошоци на производство и производните општи трошоци. Нето реализационата вредност е проценетата продажна вредност во нормалниот тек на работењето, намалена за варијабилните трошоци за продажба како и сите трошоци поврзани со маркетинг, продажба и дистрибуција. Трошоците за набавка на залихите ги вклучуваат: набавната цена, увозните давачки и други давачки (освен оние кои подоцна се утврдува дека се одбитни од страна на даночните органи), транспорт, ракување и други трошоци кои се директно поврзани со набавката на готови производи, материјали и услуги. Трговските попусти, рабати и други слични ставки се одземаат во одредувањето на трошоците за набавка.

3.7. Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина на сметките во банките и во благајните.

3.8. Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од обични акции. Откупот на сопствени акции се прикажува како намалување на акционерскиот капитал зголемен за сите трошоци за негово откупување или отуѓување. Отуѓувањето на сопствените акции се прикажува како зголемување на акционерскиот капитал и е еднаков на готовинските приливи намалени за сите трошоци на трансакцијата.

3.9. Обврски по кредити

Иницијално, кредитите се прикажуваат по нивната номинална вредност, намалени за трошоците на трансферот. Во понатамошните периоди, кредитите се прикажуваат намалени за пресметаната камата.

Кредитите се прикажани како тековни обврски, освен за делот кој доспева по 12 месеци од денот на единечниот Извештај за финансиската состојба.

3.10. Обврски кон добавувачи и останати обврски

Финансиските обврски, иницијално вреднувани по објективна вредност, последователно се вреднуваат по амортизирана набавна вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка. Метода на ефективна камата е метода на пресметување на амортизирачка набавна вредност на финансиската обврска и на распределба на трошокот од камата во текот на релевантниот период. Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања или примања во текот на очекуваниот животен век на инструментот или, до нето сметководствената вредност на финансиската обврска, при иницијалното признавање.

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

3. МАТЕРИЈАЛНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.11. Данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува и плаќа согласно одредбите на Законот за данок на добивка. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно утврдено од даночните органи. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на добивката утврдена во единечниот биланс на успех коригирана за одредени непризнаени трошоци согласно законските одредби.

Одложен данок

Одложениот данок е пресметан за временските разлики помеѓу даночната основица и сегашната вредност на средствата и обврските. Одложениот данок не се пресметува при почетно вреднување на средствата и обврските, доколку во моментот на трансакцијата нема влијание врз даночната добивка или загуба. Одложениот данок се пресметува со примена на тековната даночна стапка. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочиви временски разлики. Одложеното даночно средство е пресметано врз основа на веројатноста на постоење на идни оданочиви добивки кои ќе овозможат искористување на одложеното даночно средство.

Одложеното даночно средство е пресметано за временските разлики од вложувања во подружниците, освен ако времето на реализација на временските разлики е контролирано од страна на Друштвото и е извесно дека истите нема да се реализираат во догледна иднина.

3.12. Резервирања

Резервирања за обновување на околината, реструктурирање или тужби против Друштвото се признаваат кога постои законска или судска обврска како резултат на минат настан и кога износот на надоместот со голема веројатност може да се предвиди. Резервирања не се вршат за идни загуби од работењето. Резервирањата се евидентираат според нивната сегашна вредност на очекуваните трошоци, потребни за надоместување на обврската.

3.13. Приходи од договори со купувачи

Приходот се признава во износ на цената на трансакцијата. Цената на трансакцијата е износот на надоместокот на кој субјектот очекува дека ќе има право во замена за пренос на ветените добра или услуги на купувачот, исклучувајќи ги износите кои се наплатени во корист на трети страни (на пример, данок на промет). Надоместокот кој е ветен во договор со купувач може да вклучува фиксни износи, варијабилни износи, или и двете.

Друштвото ја применува метода за признавање на приходите (пристап на пет чекори) во согласност со МСФИ 15, Приходи од договори со купувачи. Главните видови на приходи на Друштвото опфатени со МСФИ 15 се следните:

- Продажба на готови производи
- Продажба на трговски стоки
- Останати приходи

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

3. МАТЕРИЈАЛНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.13. Приходи од договори со купувачи (продолжение)

Приходите ги отсликуваат надоместоците што Друштвото очекува да ги има во замена за тие добра во текот на годината, исполнувањето на обврската за извршување е завршено, односно кога „контролата“ над стоките што лежат во основата на обврската за извршување е пренесена на клиентите. Основниот принцип е дека Друштвото ги признава приходите за да го прикаже трансферот на ветените добра или услуги на купувачите во износ кој ја отсликува вредноста на надоместоците што Друштвото очекува да ги има во замена за тие добра или услуги. Овој принцип се реализира согласно рамката на моделот:

1. Идентификување на договорот(ите) со купувачите;
2. Идентификување на обврските за извршување во договорот
3. Одредување на цената на трансакцијата
4. Распределба на цената на трансакцијата на обврските за извршување во договорот
5. Признавање на приходот кога (или додека) Друштвото ја исполнува обврската за извршување.

Приходот се состои од објективната вредноста на примениот надоместок за продажбата на добра и услуги во редовното работење на Друштвото. Приходот се признава на следниов начин:

Приходи од договори со купувачи – Продажба на готови производи и трговска стока

Продажбите се признаваат кога контролата над добрата е пренесена, односно кога производите се доставени до купувачот, купувачот има целосна дискреција над производите и нема никаква неисполнета обврска што може да влијае на прифаќањето на производите од страна на купувачот. Испораката се смета дека е извршена кога производите се испратени до одредената локација, ризиците од обезвреднување и загуба се пренесени на купувачот, и кога купувачот ги прифатил производите согласно договорот, или Друштвото има објективни докази дека сите критериуми за прифаќање се исполнети.

Приходи од договори со купувачи - Останати приходи

Останатите приходите вклучуваат приходи од лиценци и приходи од продажба на суровини и материјали за пакување. Приходите од лиценци опфаќаат неповратни еднократни плаќања и ројалти засновани на нето-продажбите. За неповратните еднократни плаќања, приходот се признава во одреден момент кога контролата врз ветеното право е пренесена на купувачот од страна на Друштвото согласно договорот. Приходите од ројалти како резултат на нето-продажбите и други фактори се признаваат со текот на времето кога се реализираат продажбите. Приходот од еднократните плаќања се признава во износите утврдени со договорите, во основа. Приходите од ројалти се пресметуваат како износ од нето-продажбите за пресметковниот период што ги остварува купувачот, помножен со договорената стапка на надоместок.

Приходите од продажба на суровини, амбалажа и се признаваат кога контролата над добрата е пренесена, односно кога доброто е доставена до купувачот, купувачот има целосна дискреција над стоката и нема никаква неисполнета обврска што може да влијае на прифаќањето на доброто од страна на купувачот.

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

3. МАТЕРИЈАЛНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.13. Приходи од договори со купувачи (продолжение)

Сметководствената политика применета пред периодот 1 јануари 2025

Приходот претставува објективна вредност на примениот надомест или побарувањето за продадени добра и услуги. Приходот се прикажува намален за данокот на додадена вредност, проценетите поврати, дисконтите и рабатите. Приходите се состојат од:

Приходи од продажба на готови производи и трговска стока

Приходите од продажба на производи се признаваат во моментот на испораката на производите и прифаќање од страна на купувачот.

Останати приходи

Останатите приходи се оденсуваат на приходи од лиценци и приходи од секундарна природа во однос на главните дејности. Приходите од лиценцата вклучуваат неповратни еднократни плаќања и приход ројалти кој се пресметува врз основа на нето-продажби. За неповратни еднократни плаќања, приходот се признава во моментот кога контролата на право е пренесена на купувачот во согласност со договорот. Приходите од ројалти се пресметуваат врз основа на нето-продажбите и други фактори за пресметковниот период пријавен од купувачот, помножен со стапката на договорниот надомест и се признаваат со текот на времето кога продажбите се реализираат.

Приходите од секундарна природа вклучуваат продажба на сировини, пакување и се признаваат кога контролата на стоката е пренесена, стоката е доставена до купувачот, купувачот има целосна дискреција над стоката и нема неисполнета обврска што може да влијае на прифаќањето на стоката од страна на купувачот.

Приходи од камати

Приходите од камати се пресметуваат со примена на ефективната каматна стапка. Приходот од камати се намалува до износот на надоместувачката вредност, во случај на обезвреднување на побарувањето и претставува дисконтиран износ на очекуваниот прилив на готовински средства.

Приходи од дивиденди

Приходите од дивиденди се признаваат во моментот на настанување на правото за надомест од страна на издавачите на сопственичките хартии од вредност.

3.14. Дивиденди

Друштвото ги евидентира обврските по дивиденди кон акционерите по одобрување на обврската за дивиденди на годишното Собрание на акционери.

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

3. МАТЕРИЈАЛНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.15. Државни поддршки

Државните поддршки се однесуваат на инвестиции во нови машини и опрема или инвестиции во деловни простории, неопходни за главните деловни активности на корисникот и инвестиции во опрема за истражување и развој. Државните поддршки не се признаваат се додека не постои разумно уверување дека Друштвото ќе се усогласи со условите поврзани со нив, и дека поддршките ќе биде примени. Условите предвидени во договорите за државен грант се Друштвото да инвестира во нови машини, опрема и деловни простории поврзани со главните деловни активности, како и опрема за истражување и развој и 25% од овие инвестиции да бидат финансии од сопствени средства или други извори на финансирање.

Државните поддршки се признаваат во добивката или загубата на систематска основа во периодите во кои Друштвото ги признава како расходи поврзаните трошоци за кои поддршките се наменети да ги надоместат. Конкретно, државните поддршки чиј основен услов им е Друштвото да набави, изгради или на некој друг начин се стекне со нетековни средства, се признаваат како одложени приходи во поединечниот извештај за финансиската состојба и се пренесуваат во добивката или загубата на систематска и рационална основа за време на животниот век на стекнатото средство. Државните поддршки кои се добиваат како компензација за веќе настанатите трошоци или се добиваат како непосредна финансиска поддршка на Друштвото без обврска за идни поврзани трошоци со истите, се признаваат во добивката или загубата во периодот во кој настануваат.

4. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ

При примената на сметководствените политики на Друштвото, кои се опишани во белешка 3, раководството на Друштвото врши проценка на идните настани. Проценките постојано се следат, а се базираат врз основа на минати искуства и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се разумни во рамките на околностите. Оние проценки кои може да имаат материјално влијание врз сегашната вредност на средствата и обврските во иднина се опишани подолу:

Стапки на амортизација

Амортизационите стапки се определуваат врз основа на предвидениот корисен век на употреба на недвижностите, постројките и опремата земајќи во предвид минато искуство со слични средства, како и идниот технолошки развој и промени на економските и индустриските фактори. Корисниот век на употреба се проверува еднаш годишно од страна на Друштвото врз основа на тековните проценки. Поради значителното учество на средствата кои се амортизираат во вкупните средства, влијанието на евентуални промени во овие претпоставки може да биде материјално за финансиската позиција и резултатот од активностите.

Доколку трошокот за амортизација се намали/ зголеми за 10% ова ќе резултира со промена во годишниот трошок за амортизација во износ од приближно МКД 69.578 илјади (2024: 60.376 илјади).

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

4. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ (продолжение)

Корисен век на нематеријалните средства

Корисниот век на нематеријалните средства се утврдува врз основа на минато искуство со слични средства, како и идниот технолошки развој и промени на економските и индустриските фактори. Соодветноста на проценетиот корисен век се оценува годишно, или кога постојат индикации за значителни промени на процените. Поради значителното учество на нематеријалните средства кои се амортизираат во вкупните средства, влијанието на евентуални промени во овие претпоставки може да биде материјално за финансиската позиција и резултатот од активностите. Доколку трошокот за амортизација се намали/зголеми за 10% ова ќе резултира со промена во годишниот трошок за амортизација во износ од приближно МКД 37.783 илјади (2024: 36.164 илјади).

Објективна вредност на земјиштето

Објективната вредност на проценетото земјиште се анализира од страна на Друштвото на датумот на единечниот Извештај за финансиската состојба со цел да се утврди дали постојат значајна промени на вредноста на денот на проценката. Објективната вредност се утврдува врз основа на годишна проценка извршена од страна на независен проценител користејќи ја методологијата за проценка на вредност на недвижен имот објавена во Службен весник на Република Северна Македонија. Влијанието на евентуални промени во претпоставките користени при утврдување на објективната вредност може да биде материјално за финансиската позиција и резултатот од активностите. Доколку цената на земјиштето се намали/зголеми за 3% ова ќе резултира со промена на вредноста на земјиштето/ревалоризационите резерви на годишно ниво во износ од приближно МКД 60.935 илјади (2024: 60.935 илјади).

Обезвреднување на побарувањата од купувачи и другите побарувања

Обезвреднувањето на сомнителните побарувања се заснова врз проценетите загуби кои потекнуваат од неможноста на купувачите да ги исполнат своите договорни обврски. Проценките кои се користат при проценката на адекватноста на обезвреднување на сомнителните побарувања се старосната структура на нашите побарувања и историјата на отпис на побарувањата, кредитната способност на купувачите како и промените во нашите услови за плаќање. Проценките ги вклучуваат и претпоставките за идното однесување на комитентите и идните готовински наплати. Раководството верува дека не постои потреба од идни резервации коишто ги надминуваат резервациите за сомнителни побарувања што се веќе признати во овие финансиски извештаи.

Резервирања

Резервирањата се предмет на проценка. Друштвото ја проценува веројатноста за настанување на несакан настан како резултат на минат настан. Друштвото е претпазливо во врска со овие проценки, но поради високото ниво на неизвесност, во некои случаи проценката може да се разликува од крајниот исход на настанот.

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

4. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ (продолжение)

Трошоци за истражување и развој

При процесот на оценување на критериумите за признавање на трошоците за развој, Друштвото може да примени значајни процени за да утврди дали постојат доволни докази кои ја поддржуваат техничката изводливост на проектот. Раководството постојано ги оценува соодветноста на факторите разгледани за време на оваа проценка и ги прилагодува според потребата.

Дисконтните стапки користени за утврдување на обврските по основ на лизинг

Друштвото ја користи својата инкрементална стапка на позајмување како основа за пресметка на дисконтната стапка, бидејќи стапката што е содржана во лизинг договорот не може лесно да се утврди.

За да ја утврди инкрементална стапка на позајмување, Друштвото, кога е можно, користи неодамнешно финансирање од трети страни како почетна точка, прилагодена за да ги отслика промените во условите за финансирање од моментот на добивање на финансирањето од трети страни, користи пристап на надоградување кој започнува со безризична каматна стапка прилагодена за кредитен ризик и прави прилагодувања специфични за закупот, на пример рок, земја, валута и обезбедување.

Просечната инкрементална стапка на позајмување за 31 декември 2025 година е 4,23%.

Зголемување или намалување од 1% на дисконтната стапка на 31 декември 2025 година би резултирало со зголемување или намалување на обврските по основ на лизинг за 4.084 илјади денари (1 јануари 2025: 2.745 илјади денари).

Опции за продолжување и прекинување

Опциите за продолжување и прекинување се вклучени во договорите за лизинг на деловни простории, магацини и возила во рамките на Друштвото. Тие се користат за максимизирање на оперативната флексибилност во однос на управувањето со средствата користени во оперативните активности. Повеќето од опциите за продолжување и прекинување што ги поседува Друштвото може да се искористат само од страна на Друштвото, а не и од страна на соодветниот давател на лизинг.

При утврдување на периодот на лизинг, раководството ги разгледува сите факти и околности кои создаваат економски мотив за искористување на опцијата за продолжување, или не-искористување на опцијата за прекинување. Опциите за продолжување (или периодите по истекот на опциите за прекинување) се вклучуваат во периодот на лизинг само ако е разумно сигурно дека лизингот ќе биде продолжен (или нема да биде прекинат).

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

5. СЕГМЕНТНО ИЗВЕСТУВАЊЕ

Известувањето по оперативни сегменти е конзистентно со начините на интерно известување за потребите на главниот носител на оперативни одлуки - Главниот носител на оперативни одлуки е одговорен за алоцирање на ресурсите и оценуваат успешноста на оперативните сегменти.

Оперативните сегменти се компоненти кои учествуваат во деловните активности од кои може да се остварат приходи и да настанат трошоци, чиј оперативен резултат редовно го разгледува главниот носител на оперативни одлуки и за кои е достапна посебна финансиска информација. Главниот носител на оперативни одлуки е идентификуван како Управниот одбор на Друштвото.

На 31 декември 2025 година, Друштвото беше организирано во четири известувачки сегменти:

- **Фармација** - производство и продажба на лекови за хумана медицина, ветеринарни лекови и фармацевтски суровини,
- **Хемија** - производство и продажба на хемиски производи,
- **Козметика** - производство и продажба на козметички производи,
- **Билкарство** - производство и продажба на производи од билно потекло.

Севкупната производна програма на фармацевтски производи на Алкалоид-Фармација се состои од следниве фармацевтски форми:

- Орални цврсти дозни форми: Таблети - конвенционално и модифицирано ослободување, филм-таблети, обложени таблети, подјазични таблети, капсули, сув прашок за орална суспензија.
- Течни дозни форми за орална употреба: Раствори за орална употреба, сирупи, суспензии.
- Топикални препарати: Кремови, масти, раствори, гелови, спрејови, вагиналети, супозитории.
- Стерилни дозни форми: Парентерални мало-волуменски, капки за очи, масти за очи.

Покрај капацитетите за производство на готови фармацевтски производи Алкалоид-Фармација има погон за екстракција на опиоиди, кој вклучува производство на морфин и негови деривати како фармацевтски суровини.

Сегментот Алкалоид - Хемија денес има развиена програма за производство на хемикалии и реагенси од органско и неорганско потекло, со ра, puriss, purum и со фармакопејски квалитети. Истите се наменети за лабораториите во институтите, факултетите, клиниките, фармацевтската и козметичката индустрија, како и во процесите на производство на други индустрии.

Палетата на производи на Алкалоид - Козметика се состои од производите за нега на кожа, производите за нега на детска кожа, сапуни, производите за нега на коса, производите за нега на заби, парфемската колекција за мажи, парфемската колекција за жени, како и козметиката за домаќинството. Состојките кои се составен дел на производите се набавуваат од добавувачи кои ги задоволуваат високите стандарди за квалитет и истите се во согласност со барањата на Европската директива за квалитетен козметички производ.

Главни дејности во Алкалоид - Билкарство се обработка, мешање и пакување на билни суровини како корени, листови, овошје, семе итн.

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

5. СЕГМЕНТНО ИЗВЕСТУВАЊЕ (продолжение)

Приходите по сегменти се приходи кои се обелоденети во единечниот биланс на успех на Друштвото, коишто се директно поврзани со работењето на сегментот и соодветен дел од останатите приходи на Друштвото кои што се распределени на разумна основа на сегментот.

Расходите по сегменти се расходи кои се обелоденети во единечниот биланс на успех на Друштвото, коишто се директно поврзани со работењето на сегментот и соодветен дел од останатите расходи на Друштвото кои што се распределени на разумна основа на сегментот.

Нето оперативните средства на Друштвото се состојат примарно од недвижности, постројки и опрема и нематеријални средства, залихи и побарувања намалени за нето оперативните обврски, додека нето финансиските средства на Друштвото примарно се состојат од парични средства и парични еквиваленти, останати тековни финансиски средства намалени за финансиски обврски, одложен данок и данок на добивка.

Сметководствените политики на сегментите се исти со сметководствените политики на Друштвото. Ова се всушност податоците кои што се известуваат на управувачките структури за целите на донесување одлуки за распределба на ресурсите и за оценување на резултатите од работењето на сегментите. Сегментното известување до менаџментот се базира на информации за производите и категориите на купувачите.

Основни категории на производи се фармацевтски и нефармацевтски производи (хемиски, козметички и производи од билно потекло). Основна категорија на купувачи за производите на Друштвото се купувачи на големо.

Резултатите на сегментот за годината што завршува на 31 декември се:

	Продажби		Добивка од работењето	
	2025	2024	2025	2024
Фармација	12.051.944	11.646.582	2.197.564	1.873.007
Хемија	372.251	335.556	23.158	13.346
Козметика	1.149.827	1.183.375	30.236	33.721
Билкарство	263.954	267.786	520	1.051
Вкупно	13.837.976	13.433.299	2.251.478	1.921.125
Финансиски трошоци			(74.577)	(48.819)
Добивка пред даноци			2.176.901	1.872.306
Данок од добивка			(192.670)	(169.736)
Нето добивка			1.984.231	1.702.570

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

5. СЕГМЕНТНО ИЗВЕСТУВАЊЕ (продолжение)

Средствата и обврските на сегментот за годината што завршува на 31 декември се:

Средства

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Фармација	19.777.396	18.497.694
Хемија	617.169	658.492
Козметика	396.188	420.769
Билкарство	175.922	163.969
Вкупно средства	<u>20.966.675</u>	<u>19.740.924</u>

Обврски

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Фармација	5.250.823	4.876.180
Хемија	111.105	162.226
Козметика	196.477	216.087
Билкарство	45.166	32.748
Вкупно обврски	<u>5.603.571</u>	<u>5.287.241</u>

Останати ставки на сегментот за годината што завршува на 31 декември се:

	<u>Амортизација</u>		<u>Инвестиции</u>	
	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Фармација	991.720	834.055	939.315	1.145.956
Хемија	34.094	32.027	10.660	24.040
Козметика	70.276	55.092	25.760	135.797
Билкарство	45.445	44.231	12.863	36.827
Вкупно	<u>1.141.535</u>	<u>965.405</u>	<u>988.598</u>	<u>1.342.620</u>

Секундарен известувачки образец - географски сегмент

Република Северна Македонија е матична земја на Друштвото каде се одвива значаен дел од деловните активности.

	<u>Приходи од продажба</u>	
	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Северна Македонија	3.858.675	3.618.713
Србија	2.219.775	2.159.821
Босна и Херцеговина	907.940	1.153.328
Хрватска	767.462	770.142
Косово	486.852	449.784
Останати земји	5.597.272	5.281.511
Вкупно	<u>13.837.976</u>	<u>13.433.299</u>

Прикажувањето на продажбите е врз основа на потеклото на купувачот. За потребите на презентација, постојаните средства се состојат од недвижности, постројка и опрема и нематеријални средства.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

5. СЕГМЕНТНО ИЗВЕСТУВАЊЕ (продолжение)

Информации за поголемите купувачи

Продажбите од сегментот Фармација се одвиваат во повеќе земји и преку повеќе купувачи. Нема купувач со поголемо поединечно учество во продажбите на фармацевтски производи.

Кај продажбите на сегментот Хемија има еден поголем купувач што учествува во продажбите со 32,0% (2024: 26,4%).

Кај продажбите на сегментот Козметика има еден поголем купувач што учествува во продажбите со 18,6% (2024: 17,2%).

Кај продажбите на сегментот Билкарство има еден поголем купувач што учествува во продажбите со 27,5% (2024: 27,2%).

Клучните купувачи се различни во секој од трите сегменти.

Видови на продажби

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Продажба на готови производи	10.834.739	10.735.622
Продажба на трговска стока	2.801.169	2.446.030
Останати приходи	202.068	251.647
	<u>13.837.976</u>	<u>13.433.299</u>

Во табела подолу е презентирана распределбата на приходите во согласност со временскиот период на нивната евиденција:

Временски период на евидентирање на приходите	<u>2025</u>
Во одреден момент	13.804.260
Низ времето	33.716
Вкупни приходи	<u>13.837.976</u>

БЕЛЕШКИ КОН ПОЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

6. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема за производ- ство, возила и останата опрема	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност					
На 1 јануари 2024 година	<u>2.119.587</u>	<u>4.422.022</u>	<u>6.645.236</u>	<u>841.519</u>	<u>14.028.364</u>
Рекласификација	(88.417)	-	-	(1.108)	(89.525)
Зголемувања	-	-	-	839.190	839.190
Пренос од инвестиции во тек	-	287.138	1.103.692	(1.390.830)	-
Отуѓување	-	-	(54.775)	-	(54.775)
Ревалоризација	-	-	-	-	-
На 31 декември 2024 година	<u>2.031.170</u>	<u>4.709.160</u>	<u>7.694.153</u>	<u>288.771</u>	<u>14.723.254</u>
Исправка на вредност					
На 1 јануари 2024 година	-	<u>2.191.508</u>	<u>3.954.864</u>	-	<u>6.146.372</u>
Рекласификација	-	-	-	-	-
Амортизација за 2024 година	-	110.117	493.648	-	603.765
Отуѓување	-	-	(54.489)	-	(54.489)
На 31 декември 2024 година	-	<u>2.301.625</u>	<u>4.394.023</u>	-	<u>6.695.648</u>
Сметководствена вредност					
На 31 декември 2024 година	<u>2.031.170</u>	<u>2.407.535</u>	<u>3.300.130</u>	<u>288.771</u>	<u>8.027.606</u>
Набавна вредност					
На 1 јануари 2025 година	<u>2.031.170</u>	<u>4.709.160</u>	<u>7.694.153</u>	<u>288.771</u>	<u>14.723.254</u>
Рекласификација	-	-	-	(17.414)	(17.414)
Зголемувања	-	-	-	476.225	476.225
Пренос од инвестиции во тек	-	161.452	449.401	(610.853)	-
Отуѓување	-	6	(78.372)	(1.506)	(79.872)
Ревалоризација	-	-	-	-	-
На 31 декември 2025 година	<u>2.031.170</u>	<u>4.870.618</u>	<u>8.065.182</u>	<u>135.223</u>	<u>15.102.193</u>
Исправка на вредност					
На 1 јануари 2025 година	-	<u>2.301.625</u>	<u>4.394.023</u>	-	<u>6.695.648</u>
Рекласификација	-	-	-	-	-
Амортизација за 2025 година	-	114.662	581.115	-	695.777
Отуѓување	-	5	(76.177)	-	(76.172)
На 31 декември 2025 година	-	<u>2.416.292</u>	<u>4.898.961</u>	-	<u>7.315.253</u>
Сметководствена вредност					
На 31 декември 2025 година	<u>2.031.170</u>	<u>2.454.326</u>	<u>3.166.221</u>	<u>135.223</u>	<u>7.786.940</u>

Објективната вредност на земјиштето е утврдено врз основа на проценка извршена на 31 декември 2024 од страна на независен проценител од Друштво за услуги Центар за проценка ДОО Скопје, користејќи ја методологијата за проценка на вредност на недвижен имот објавена во Службен весник на Република Северна Македонија. Ефектот од ревалоризацијата е пренесен во останати резерви на капиталот (Белешка 17). Мерењето на објективната вредност беше извршено со на техники и влезни податоци класифицирани како инпут второ ниво според хиерархијата на објективната вредност. Инпутите кои се користат за проценка се цена, локација, површина, вид на земјиште и останати специфични карактеристики. Опсегот на користените инпути се помеѓу 60 ЕУР-300 ЕУР. За годината завршена на 31 декември 2025 година, Друштвото изврши евалуација на движењата на цените на земјиштето од страна на овластен проценител и заклучи дека не се случиле значајни промени на пазарните цени од последната проценка направена на 31 декември 2024. Земајќи го во предвид горенаведеното, во 2025 година не беше извршена нова проценка и нето вредноста на земјиштето останува непроменета во однос на 2024 година.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Лиценци	Софтвер	Интерно генерирани нематеријални средства	Патенти и жигови	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност						
На 1 јануари 2024	424.769	394.481	3.860.079	120.579	62.125	4.862.033
Рекласификација	-	1.108	-	-	-	1.108
Зголемување	-	-	-	-	503.430	503.430
Пренос од инвестиции во тек	77.621	17.055	380.910	6.670	(482.256)	-
Отуѓување	-	(542)	(405)	-	-	(947)
На 31 декември 2024	502.390	412.102	4.240.584	127.249	83.299	5.365.624
Исправка на вредност						
На 1 јануари 2024	214.601	336.873	2.078.128	86.875	-	2.716.477
Амортизација за 2024 година	34.243	26.962	293.419	7.017	-	361.641
Отуѓување	-	(541)	(405)	-	-	(946)
На 31 декември 2024	248.844	363.294	2.371.142	93.892	-	3.077.172
Сметководствена вредност на 31 декември 2024	253.546	48.808	1.869.442	33.357	83.299	2.288.452
Набавна вредност						
На 1 јануари 2025	502.390	412.102	4.240.584	127.249	83.299	5.365.624
Рекласификација	-	-	-	-	-	-
Зголемување	-	-	-	-	529.786	529.786
Пренос од инвестиции во тек	99.291	56.055	375.660	5.893	(536.899)	-
Отуѓување	-	-	-	-	-	-
На 31 декември 2025	601.681	468.157	4.616.244	133.142	76.186	5.895.410
Исправка на вредност						
На 1 јануари 2025	248.844	363.294	2.371.142	93.892	-	3.077.172
Амортизација за 2025 година	39.710	19.778	311.744	6.594	-	377.826
Отуѓување	-	-	-	-	-	-
На 31 декември 2025	288.554	383.072	2.682.886	100.486	-	3.454.998
Сметководствена вредност на 31 декември 2025	313.127	85.085	1.933.358	32.656	76.186	2.440.412

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

8. СРЕДСТВА СО ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ И ОБВРСКИ ЗА ЛИЗИНГ

а) Износ евидентиран во поединечниот извештај за финансиска состојба

	<u>2025</u>
Средства со право на користење	
Градежни објекти	340.612
Возила	60.365
	<u>400.977</u>
	<u>2025</u>
Обврски за лизинг	
Краткорочни обврски за лизинг	121.629
Долгорочни обврски за лизинг	286.741
	<u>408.370</u>

Зголемувањата на средствата со право на користење во текот на финансиската 2025 година изнесуваа МКД 127.537 илјади.

Друштвото има склучено лизинг договори за деловни простории, магацини и возила. Периодот на лизинг за деловни простории и магацините изнесува од 2 до 8 години и е усогласен со периодот на амортизација на средствата со право на користење, додека периодот на лизинг за возилата изнесува од 2 до 4 години и исто така е усогласен со периодот на амортизација.

Вкупниот паричен одлив за лизинг во 2025 година изнесуваше 74.223 илјади денари, што вклучува плаќања на обврски по основ на лизинг и трошоци за камати на плаќањата по лизинг. Усогласувањето на движењата на обврските за лизинг се презентирани во белешка 18.

б) Износ евидентиран во поединечниот извештај за добивка или загуба

	<u>2025</u>
Амортизација	
Градежни објекти	52.315
Возила	15.617
	<u>67.932</u>
	<u>2025</u>
Расход по основ на камати (вклучен во трошоци на финансирање)	10.280
Трошоци поврзани со лизинг на средства со мала вредност	12.396

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

9. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Набавна вредност		
На 1 јануари 2025	203.876	-
Трансфер од Недвижности, постројки и опрема	-	88.417
Добивка од корекција на објективната вредност, нето	-	115.459
На 31 декември 2025	203.876	203.876

На 31 декември 2024 година, Друштвото изврши повторна проценка на своите вложувања во недвижности преку проценката извршена од независен проценител, Друштво за услуги Центар за процена ДОО Скопје, користејќи ја методологијата за процена на вредност на недвижен имот објавена во Службен весник на Република Северна Македонија.

Како резултат на проценката на 31 декември 2024 година, објективната вредност на вложувањата во недвижности е зголемена за износ од МКД 115.459 илјади што е признаена како добивка од објективна вредност на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2024 година.

Мерењето на објективната вредност беше извршено со техники и влезни податоци класифицирани како инпут второ ниво според хиерархијата на објективната вредност. Инпутите кои се користат за проценка се цена, локација, површина, вид на земјиште и останати специфични карактеристики. Опсегот на користените инпути се помеѓу 24 ЕУР-60 ЕУР.

За годината завршена на 31 декември 2025 година, Друштвото изврши евалуација на движењата на цените на земјиштето од страна на овластен проценител и заклучи дека не се случиле значајни промени на пазарните цени од последната проценка наоравена на 31 декември 2024. Змејќи го во предвид горенаведеното, во 2025 година не беше извршена нова проценка и нето вредноста на земјиштето останува непроменета во однос на 2024 година.

10. ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
На 1 јануари	17.069	9.231
Зголемувања	-	7.838
Намалувања	(682)	-
На 31 декември	16.387	17.069
Вложувањата се состојат од:		
	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Вложувања во некотирани компании	3.531	3.178
Вложувања во котирани компании	12.857	13.891
	16.388	17.069

Вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба претставуваат вложувања во акции и удели на повеќе друштва и банки. Вложувањето во овие друштва и банки е помало од 10% од нивниот регистриран капитал.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

10. ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА (продолжение)

Вредноста на вложувањата во котираните друштва е искажана по нивната пазарна вредност. Акциите кои не котираат на пазар за хартии од вредност, но се класифицирани како финансиски средства “расположливи за продажба” се вреднуваат по набавна вредност, бидејќи Друштвото очекува дека набавната вредност ќе се приближи до пазарната вредност.

11. ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДРУЖНИЦИ

	2025	2024
Алкалоид ДОО Белград, Србија	173.256	173.256
Алкалоид ДОО Загреб, Хрватска	15.439	15.439
Алкалоид ИНТ ДОО Љубљана, Словенија	866	866
Алкалоид ДОО Сараево, Босна и Херцеговина	39	39
Алкалоид ЕООД Софија, Бугарија	2.748	2.748
АЛК&КОС Фармацевтикалс Шпк Приштина, Косово	307	307
Алкалоидфарм СА Фрибург, Швајцарија	5.429	5.429
Алкалоид УСА ЛЛЦ Колумбус, Охајо САД	3.873	3.873
Алкалоид Конс ДООЕЛ Скопје, С. Македонија	161.154	161.154
Фондација „Трајче Мукаетов” Скопје, С. Македонија	3.000	3.000
ООО Алкалоид Рус Москва, Русија	119.359	119.359
Алкалоид ФАРМ ДОО Љубљана, Словенија	461	461
Алкалоид Веледрогерија ДОО Белград, Србија	7.720	7.720
Алкалоид Билна аптека ДООЕЛ Скопје, С. Македонија	2.616	2.616
Алкалоид Иљач Т. Л. С. Истанбул, Турција	308	308
АЛКА-ЛАБ ДОО Љубљана, Словенија	43.081	43.081
Алкалоид Шпк Тирана, Албанија	308	308
ТОВ Алкалоид Киев, Украина	2.157	2.157
Алкалоид ЛГЛ ДОО, Загреб	2.157	2.157
АД Ракометен клуб АЛКАЛОИД	1.542	1.542
АД Ракометен клуб Мулти Есенс	1.542	1.542
АЛКАЛОИД Букурешт, Романија	6.150	6.150
Алкалоид СЕЕ ДОО Београд	1.231	1.231
Алкалоид Фарма Интернационал Загреб, Хрватска	70.729	70.729
Алкалоид Казахстан ЛЛП	5.959	5.959
Алкалоид Енергетика ДООЕЛ	6.150	6.150
	637.581	637.581

Сите поврзани субјекти се 100% сопственост на Алкалоид АД Скопје, освен вложувањето во Алкалоид УСА каде учеството изнесува 49%. Иако вложувањето на Алкалоид АД Скопје во Алкалоид УСА ЛЛЦ Колумбус, Охајо САД изнесува 49 %, Друштвото поседува контрола.

Во 2024 година АЛКАЛОИД регистрираше нови друштва во Хрватска и Казахстан, со назив Алкалоид Фарм Интернационал Загреб и Алкалоид Казахстан ЛЛП. Друштвата се во 100% сопственост на АЛКАЛОИД АД Скопје.

Во 2024 година АЛКАЛОИД регистрираше ново друштво и во Македонија, со назив Алкалоид Енергетика ДООЕЛ. Друштвото е во 100% сопственост на АЛКАЛОИД АД Скопје.

Друштвото има претставништва во Русија и Украина. Резултатите од работењето на претставништвата се вклучени во единечните финансиски извештаи на матичното друштво.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

12. ЗАЛИХИ

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Суровини и материјали	1.432.848	1.694.970
Резервни делови	475	767
Ситен инвентар	2.642	2.858
Производство во тек	464.070	404.562
Готови производи	1.436.922	1.503.650
Трговски стоки	911.308	667.605
	<u>4.248.265</u>	<u>4.274.412</u>

13. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ

Побарувања од купувачи

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Побарувања од купувачи	4.884.092	3.932.294
Минус: Исправка на вредноста	(176.581)	(176.581)
Нето побарувања од купувачи	<u>4.707.511</u>	<u>3.755.713</u>

Движење на исправката на вредноста:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
На почеток на годината	176.581	176.582
Наплатено во годината	-	(1)
На крајот на годината	<u>176.581</u>	<u>176.581</u>

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
До 1 година	-	-
Над 1 година	176.581	176.581
На 31 декември	<u>176.581</u>	<u>176.581</u>

Друштвото работи со голем број на купувачи во земјата и странство и поради тоа нема поединечно значајна концентрација на кредитен ризик кај побарувањата од купувачите.

14. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Аванси	43.120	38.650
Побарувања за повеќе платен данок	227.872	168.555
Побарувања за државна поддршка	-	58.045
Останати побарувања	61.875	83.274
	<u>332.867</u>	<u>348.524</u>

Побарувањата за повеќе платен ДДВ на Управата за јавни приходи се надоместуваат редовно. Останатите побарувања се однесуваат на аванси за набавка на суровини како и однапред платени трошоци за осигурување. Сите краткорочни останати побарувања се нефинансиски побарувања.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

14. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (продолжение)

Останати долгорочни побарувања

Нетековните побарувања се однесуваат на дадени аванси за набавка на недвижности, постројки и опрема и истите се реализираат во временски период подолг од една година. Нетековните побарувања се како што следува:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Аванси за набавка на недвижности, постројки и опрема	<u>63.995</u>	<u>73.277</u>

Објективната вредност на авансите за за набавка на недвижности, постројки и опрема е како што следува:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Аванси за набавка на недвижности, постројки и опрема	<u>63.995</u>	<u>73.277</u>

15. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Пари во банки	127.398	113.904
Пари во благајна	<u>465</u>	<u>510</u>
	<u>127.863</u>	<u>114.414</u>

16. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И СОПСТВЕНИ АКЦИИ

	<u>Обични акции</u>	<u>Сопствени акции</u>	<u>Вкупно</u>
На 1 јануари 2024	<u>2.220.127</u>	<u>(109.285)</u>	<u>2.110.842</u>
Откуп на сопствени акции	-	-	-
На 31 декември 2024	<u>2.220.127</u>	<u>(109.285)</u>	<u>2.110.842</u>
Откуп на сопствени акции	-	-	-
На 31 декември 2025	<u>2.220.127</u>	<u>(109.285)</u>	<u>2.110.842</u>

Вкупниот број на одобрени и издадени акции е 1.431.353 со номинална вредност од ЕУР 25,56 по акција. Издадените акции се платени во целост. На 31 декември 2025 година, бројот на акции со право на глас е 1.405.509 акции.

Во текот на 2025 и 2024 година немаше откуп на сопствени акции. Од вкупните сопствени акции, 22.557 се сопствени обични акции; 3.287 акции се резервирани за поранешни сопственици.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

17. РЕВАЛОРИЗАЦИОНИ И ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ

	Вложувања	Ревалоризациона резерва	Останати резерви	Вкупно
На 1 јануари 2024	4.780	1.924.405	206.297	2.135.482
Зголемување	7.838	-	-	7.838
Намалување	-	(79.298)	-	(79.298)
На 31 декември 2024	12.618	1.845.107	206.297	2.064.022
Зголемување	-	-	-	-
Намалување	(682)	(184.511)	-	(185.193)
На 31 декември 2025	11.936	1.660.596	206.297	1.878.829

Природата и правата кои произлегуваат од секој вид на останати резерви се:

- Резервите за Вложувања произлегуваат од нивната проценка. Овие резерви не се на располагање на акционерите.
- Останатите резерви произлегува од задржаната добивка според одлука на Собрание на акционери и е на располагање на акционерите.

Друштвото има задолжителна законска резерва како општ резервен фонд кој е формиран по пат на зафаќање од нето добивката. Оваа резерва се пресметува и се издвојува како процент определен со законот и не може да биде помал од 5% од добивката, се додека резервите на друштвото не достигнат износ којшто е најмалку една десетина од основната главнина. Ако така создадената резерва се намали, мора да се дополни на ист начин. Друштвото го има достигнато законскиот минимум.

18. ОБВРСКИ ЗА КРЕДИТИ

	2025	2024
Долгорочни кредити	765.842	738.565
Краткорочни кредити	1.288.280	1.189.700
	2.054.122	1.928.265

Доспевањето на кредитите е:

	2025	2024
До 1 година	1.288.280	1.189.700
Од 1- 3 години	765.842	738.565
	2.054.122	1.928.265

Кредитите се деноминирани во следните валути:

	2025	2024
МКД	2.054.122	1.928.265
	2.054.122	1.928.265

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

18. ОБВРСКИ ЗА КРЕДИТИ (продолжение)

Ефективната каматна стапка на кредитите изнесува:

	МКД	
	31 декември 2025	31 декември 2024
Каматна стапка	1,95 - 6,57%	2,1 - 3,24%

На ден 31.12.2025 друштвото ги одржува финансиските коефициенти (коефициент на вкунa задолженост на кредити во однос на капитал и ебитда и коефициент за покриеност на сервисирање на долг и учество на вкупен капитал во вкупни средства) врз основа на своите договори со банките.

Табелата подолу претставува анализа на обврските и движењата од финансиски активности на Друштвото за секој од прикажаните периоди. Ставките на овие обврски се оние кои се обелоденети како финансиски во поединечниот извештај за готовински текови.

	31.12.2025			31.12.2024	
	Кредити	Обврски за лизинг	Вкупно	Кредити	Вкупно
<i>Во илјади денари</i>					
Обврски од финансиски активности на 1 јануари 2025	1.928.265	274.526	2.202.791	1.663.461	1.663.461
Парични текови					
Примени кредити	2.935.901	-	2.935.901	3.060.204	3.060.204
Отплата на главнина	(2.829.935)	(63.943)	(2.893.878)	(2.812.330)	(2.812.330)
Плаќање на камата	(54.127)	(10.280)	(64.407)	(48.850)	(48.850)
Непарични промени					
Трошоци за камата	64.296		64.296	48.819	48.819
Лизинг		208.067	208.067		
Ефект од курсни разлики					
Останато	9.722		9.722	16.961	16.961
Обврски од финансиски активности на 31 декември 2025	2.054.122	408.370	2.462.492	1.928.265	1.928.265

19. ОБВРСКИ ЗА ОТПРЕМНИНИ

	2025	2024
Обврски за отпремнини	68.290	60.917

Обврските за отпремнини се пресметани врз основа на законските барања за исплата на две нето просечни плати во моментот на пензионирање, со примена на актуарска пресметка.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

19. ОБВРСКИ ЗА ОТПРЕМНИНИ (продолжение)

Износот за отпремнини евидентиран во поединечниот извештај за добивка или загуба изнесува:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
На 1 јануари	60.917	57.343
Зголемување	7.373	3.574
Намалување	-	-
На 31 декември	<u>68.290</u>	<u>60.917</u>

Основните претпоставки користени при пресметка на отпремнините се:

- Просечна месечна плата врз основа на јавно објавени податоци во Република Северна Македонија исплатена во последните три месеци од 2025;
- Услов за пензија: 64 години (мажи) и 62 години (жени) како и 15 години стаж;
- Номинален годишен пораст на просечната републичка плата

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Дисконтна стапка	4,25%	4,21%
Персонален данок	10%	10%
Месечна просечна плата	<u>45.573</u>	<u>МКД 41.605</u>

20. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Одложени даночни обврски	<u>184.511</u>	<u>-</u>
	<u>184.511</u>	<u>-</u>

При спроведување на Правилникот за сметководство, Друштвото евидентираше Одложени даночни обврски како резултат на временските разлики помеѓу даночната основица и ревалоризационата вредност на земјиштето. Друштвото утврди дека истите немаат значително влијание врз поединечните финансиски извештаи земајќи ја во предвид квалитативната природа и евидентирањето го примени проспективно.

21. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Обврски кон добавувачите	1.856.375	2.361.503
Аванси	2.485	2.122
Обврски кон вработените	136.059	127.581
Дивиденди	9.304	9.304
Одложени приходи од државна поддршка	438.615	419.573
Резервирања и останати обврски	<u>395.434</u>	<u>317.760</u>
	<u>2.838.272</u>	<u>3.237.843</u>

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

21. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (продолжение)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Обврски кон добавувачите и останати обврски - финансиски	1.865.679	2.370.807
Обврски кон добавувачите и останати обврски - нефинансиски	972.593	867.036

Авансите платени од страна на купувачите се договорни обврски со траење од една година или помалку.

22. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Дивиденди	168.106	135.505
Приходи од камати од тековно работење	319	422
Позитивни курсни разлики од тековно работење	591.857	165.029
Приходи од државна поддршка	95.346	100.259
Останати приходи	21.796	138.462
	<u>877.424</u>	<u>539.677</u>

Во категоријата Останати приходи во износ од 21.796 илјади денари (2024: 138.462 илјади денари) содржи добивка од објективно вреднување на вложувањето во недвижности, наплата на штети, пенали и останати приходи.

23. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Камати од тековно работење	25	37
Негативни курсни разлики	411.037	316.909
Отпис на залихи	57.848	71.140
Останати расходи	19.981	17.545
	<u>488.891</u>	<u>405.631</u>

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

24. ВИДОВИ НА ТРОШОЦИ

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Суровини и материјали	3.737.194	3.930.891
Набавна вредност продадени трговски стоки	1.654.567	1.508.096
Надоместоци на вработените	3.109.920	2.769.643
Амортизација од основни средства	1.073.603	965.406
Амортизација од лизинг	67.932	-
Енергија и вода	250.895	254.914
Транспорт	172.714	195.661
Промена на залихите	(204.812)	(134.976)
Маркетинг и спонзорства	965.853	1.033.345
Трошоци за одржување	142.751	130.903
Трошоци за лизинг	12.396	66.184
Трошоци за осигурување	150.909	141.477
Трошоци за привремени вработувања и останати интелектуални услуги	53.960	74.778
Останати расходи	787.149	709.898
	<u>11.975.031</u>	<u>11.646.220</u>

Во категоријата останати расходи се презентирани трошоци за едукација, стручни усовршување, интелектуални услуги, службени патувања и останати трошоци.

25. ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИ

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Бруто плати	2.463.754	2.354.418
Останати трошоци на вработени	646.166	415.225
	<u>3.109.920</u>	<u>2.769.643</u>
Број на вработени на 31 декември	<u>2.172</u>	<u>2.244</u>

26. ТРОШОЦИ НА ФИНАНСИРАЊЕТО

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Расходи по основ на камати од кредити	(64.296)	(48.819)
Расходи по основ на камати од лизинг	(10.281)	-
	<u>(74.577)</u>	<u>(48.819)</u>

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

27. ДАНОК НА ДОБИВКА

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Тековен данок на добивка	192.670	169.736
	<u>192.670</u>	<u>169.736</u>

Усогласувањето на данокот на добивка пресметан на добивката пред оданочување според законската даночна стапка за годината што завршува на 31 декември 2025 година е како што следува:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Добивка пред оданочување	<u>2.176.901</u>	<u>1.872.306</u>
Пресметан данок по важечка стапка од 10%	217.690	187.231
Приходи кои не се предмет на оданочување	(3.885)	(2.300)
Усогласување на расходите	56.832	66.975
Даночни олеснувања и ослободувања	(77.967)	(82.170)
Данок на добивка	<u>192.670</u>	<u>169.736</u>
Ефективна даночна стапка	<u>8,85%</u>	<u>9,06%</u>

Данокот на трошоци кои не се одбиваат за даночни цели се однесуваат на следните трошоци: кусоци што не се предизвикани од вонредни настани, трошоци за донации и спонзорства, трошоци за репрезентација; казнени камати за задоцнето плаќање на јавни давачки и трошоци за присилна наплата, исплата на стипендии; и други непризнаени трошоци. Даночните олеснувања главно се однесуваат на реинвестирана добивка, задржан данок на дивиденда исплатена во странска земја (до локална даночна стапка), донации во спортски активности.

28. ЗАРАБОТКА ПО АКЦИЈА

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Основна заработка по акција		
Расположлива нето добивка(во Денари)	1.984.231.174	1.702.570.214
Број на акции	<u>1.405.509</u>	<u>1.405.509</u>
Основна заработка по акција(во Денари)	<u>1.411,75</u>	<u>1.211,35</u>

29. ДИВИДЕНДА

Друштвото не ја евидентира обврската за дивиденди се додека истата не се ратификува на годишното Собрание на акционери.

На 1 Април 2025 година на Годишното собрание на акционерите е одобрена пресметка и исплата на бруто дивиденда за 2024 година во износ од 901.752 илјади денари. Пресметаната дивиденда и даноците се прикажани како намалување од задржаната добивка.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

30. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Друштвото нема краен единствен сопственик. Акциите на Друштвото се поседувани од голем број на правни и физички лица.

Алкалоид АД Скопје, поседува неколку друштва во земјата и странство, прикажани во Белешка 11. Продажбата на, и набавката од поврзаните субјекти се одвива на принцип на нормални продажни услови.

Подолу се дадени трансакциите со поврзаните субјекти:

Продажби на производи и услуги	2025	2024
Алкалоид ДОО Белград, Србија	324.838	297.883
Алкалоид ИНТ ДОО Љубљана, Словенија	1.827.152	2.121.800
Алкалоид ДОО Сараево, Босна и Херцеговина	695.689	275.751
АЛК&КОС Фармацевтикалс Шпк, Приштина, Косово	270.461	262.747
Алкалоид Конс ДООЕЛ Скопје, С. Македонија	211.078	178.275
ООО Алкалоид Рус, Москва, Русија	2.620.085	2.091.907
Алкалоид Веледрогерија ДОО Белград, Србија	1.298.982	1.285.626
Останати поврзани субјекти	24.979	5.578
	7.273.264	6.519.567

Набавка на производи и услуги	2025	2024
Алкалоид ДОО Белград, Србија	18.515	22.251
Алкалоид ДОО Загреб, Хрватска	11.268	12.355
Алкалоид ИНТ ДОО Љубљана, Словенија	16.086	14.777
Алкалоид ДОО Сараево, Босна и Херцеговина	12.547	151.045
Алкалоид ЕООД Софија, Бугарија	1.129	880
АЛК&КОС Фармацевтикалс Шпк, Приштина, Косово	4.805	6.252
Алкалоидфарм СА Фрибург, Швајцарија	236.442	149.664
Алкалоид Конс ДООЕЛ Скопје, С. Македонија	188	487
Алкалоид ДОО Подгорица, Црна Гора	56.994	57.798
Фондација „Трајче Мукаетов” Скопје, С. Македонија	12.081	12.892
Алкалоид ДОО Веледрогерија Белград, Србија	-	310
Алкалоид Иљач Т. Л. С. Истанбул, Турција	9.147	9.421
Алкалоид Билна аптека ДООЕЛ Скопје, С. Македонија	4.850	4.044
Алкалоид АЛКА-ЛАБ ДОО Љубљана, Словенија	1.097	3.276
Алкалоид Шпк Тирана, Албанија	36.571	30.115
Алкалоид ТОВ Киев, Украина	223.115	204.551
Алкалоид ЛГЛ ДОО, Загреб	12.810	13.217
Алкалоид СЕЕ ДОО Белград, Србија	47.097	18.651
Алкалоид Фарма Интернационал Загреб, Хрватска	6.328	3.468
Алкалоид Казахстан ЈЛП	82.632	12.974
Останати поврзани субјекти	80.209	97.308
	873.911	825.736

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

30. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ (продолжение)

Салдата и трансакциите помеѓу Друштвото и неговите подружници што произлегуваат од продажбата/набавката на производи и услуги, дадени и примени аванси се презентирани подолу:

Побарувања од продажби на производи и услуги	2025	2024
Алкалоид ДОО Белград, Србија	122.383	162.260
Алкалоид ИНТ ДОО Љубљана, Словенија	909.380	967.222
Алкалоид ДОО Сараево, Босна и Херцеговина	122.704	194.796
АЛК&КОС Фармацевтикалс Шпк, Приштина, Косово	107.241	91.967
Алкалоид Конс ДООЕЛ Скопје, С. Македонија	18.356	1.224
ООО Алкалоид Рус Москва, Русија	1.545.022	556.506
Алкалоид Веледрогерија ДОО Белград, Србија	578.001	732.176
Останати поврзани субјекти	20.845	2.073
	3.423.932	2.708.224

Обврски за набавка на производи и услуги	2025	2024
Алкалоид ДОО Загреб, Хрватска	6.112	6.930
Алкалоид ИНТ ДОО Љубљана, Словенија	42.043	48.387
Алкалоид ДОО Сараево, Босна и Херцеговина	15.721	15.858
Алкалоид ЕООД Софија, Бугарија	497	322
АЛК&КОС Фармацевтикалс Шпк Приштина, Косово	4.045	1.352
Алкалоидфарм СА Фрибург, Швајцарија	103.324	101.482
Алкалоид Конс ДООЕЛ Скопје, С. Македонија	-	137
Алкалоид ДОО Подгорица, Црна Гора	12.840	13.505
ООО Алкалоид РУС Москва, Русија	19.615	-
Алкалоид ФАРМ ДОО Љубљана, Словенија	645	645
Алкалоид Билна аптека ДООЕЛ Скопје, С. Македонија	1.286	1.428
Алкалоид АЛКА-ЛАБ ДОО Љубљана, Словенија	4.549	5.588
Алкалоид Шпк Тирана, Албанија	792	2.100
Алкалоид ТОВ Киев, Украина	44.717	51.435
Алкалоид ЛГЛ ДОО, Загреб	1.825	1.753
Алкалоид СЕЕ ДОО Београд	8.392	183
Алкалоид Фарма Интернационал Загреб, Хрватска	845	3.466
Алкалоид Казахстан ЛЛП	9.733	465
Останати поврзани субјекти	3.688	2.930
	280.669	257.966

Побарувања за дадени аванси	2025	2024
Алкалоид Шпк Тирана, Албанија	2.091	1.845
Алкалоид СЕЕ ДОО Београд	7.588	-
Алкалоид Казахстан ЛЛП	3.690	-
	13.369	1.845

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

30. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ (продолжение)

Надоместоци на раководството

Менаџерскиот тим на АЛКАЛОИД АД Скопје за 2025 година брои вкупно 148 лица (2024: 146 лица) меѓу кои се и членовите на Управниот одбор. Надоместоците за бруто плати и награди, регрес за годишен одмор, новогодишен надоместок, менаџерско осигурување, отпремнина, јубилејни награди и приватно здравствено осигурување на менаџерскиот тим во извештајната година на бруто-основа изнесуваат вкупно 697,8 милиони денари (2024: 682,9 милиони денари), од кои 576,8 милиони денари (2024: 563,9 милиони денари) претставуваат фиксен и 121 милион денари (2024: 119 милиони денари) претставуваат варијабилен надоместок. На членовите на Надзорниот одбор на друштвото во 2025 година вкупно на бруто основа им се исплатени 4.980 илјади денари (2024: 4.847 илјади Денари).

31. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Видови финансиски ризици

Во своето работење, Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарен ризик (ризик од промена на девизните курсеви, пазарните вредности и цените), кредитен ризик, ризик од неликвидност и каматен ризик. Пристапот на Друштвото во управување со финансискиот ризик е насочен кон проценка на непредвидливоста на финансискиот пазар и настојува да изнајде начин за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти. Управувањето со ризикот го врши Финансискиот сектор, а врз основа на политиките одобрени од страна на Управниот одбор и Надзорниот Одбор.

Управување со ризикот од финансирање

Друштвото користи кредити со цел да обезбеди континуирано работење и да обезбеди поврат на вложувањата на инвеститорите и акционерите преку оптимизација на обврските по кредити и капиталот. Доколку е потребно, Друштвото може да го намали ризикот од финансирање преку намалување на износот распределен за дивиденди кон акционерите, да издава нови акции или да продаде средства со цел намалување на ризикот од финансирање.

Раководството на Друштвото врши редовна анализа на кредитната задолженост.

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Обврски по кредити	2.054.122	1.928.265
Обврски за лизинг	408.370	-
Пари и парични еквиваленти	<u>(127.863)</u>	<u>(114.414)</u>
Нето долг	2.334.629	1.813.851
Капитал	<u>15.363.104</u>	<u>14.453.683</u>
Нето долг/Капитал	<u>15,20%</u>	<u>12,55%</u>

Пазарен ризик

Пазарениот ризик произлегува од можните промени во вредноста на средствата, обврските и паричните текови поради промени во каматните стапки и промени во девизниот курс. Друштвото има воспоставено политики и методи за следење и заштита од овие ризици.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжение)

а) Ризик од промена на девизниот курс

Друштвото е вклучено во меѓународни трансакции и е изложено на ризик од промена на девизните курсеви, како резултат на изложеност на домашната валута во однос на различните странски валути. Ризикот од промена на девизниот курс се управува преку обезбедување на доволни количества на готовина во странски валути во банки за обезбедување на континуитет на операциите на Друштвото.

Значаен дел од работењето на Друштвото како што се: продажбите на производи и услуги, набавка на основни средства, суровини и материјали, услуги и кредити се деноминирани во Денари од странски валути. Друштвото не користи финансиски инструменти за минимизирање на ризикот.

Состојбата на девизните износи деноминирани во Денари е следната:

	Обврски		Средства	
	2025	2024	2025	2024
ЕУР	805.662	878.011	3.064.818	3.239.534
РУР	19.615	-	1.628.184	637.829
УСД	160.955	269.598	85.403	59.156
ЦХФ	30.862	33.949	1.412	1.413
Останати валути	1.383	499	2.524	2.578

Друштвото најмногу е изложено на Евро и Руска рубља.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа за зголемување и намалување за 1% на македонскиот Денар во однос на соодветните странски валути, освен за РУР каде се примени 10%. Сензитивната анализа е направена на девизните салда на средствата и обврските на денот на поединечниот Извештај за финансиската состојба. Позитивните износи претставуваат зголемување на добивката во поединечниот извештај на добивка и загуба, а негативните износи претставуваат намалување.

	% Промена	Зголемување на вредноста на Денарот		Намалување на вредноста на Денарот	
		2025	2024	2025	2024
ЕУР	1%	(22.592)	(23.615)	22.592	23.615
РУР	10%	(160.857)	(63.783)	160.857	63.783
УСД	1%	756	2.104	(756)	(2.104)
ЦХФ	1%	295	325	(295)	(325)
Останати валути	1%	(11)	(21)	11	21

Нето изложеност на поединечниот извештај за финансиска состојба

	(182.409)	(84.990)	182.409	84.990
--	------------------	-----------------	----------------	---------------

Сензитивноста на Друштвото кон странските валути во 2025 година е поголема од 2024 година, најмногу како резултат на зголемувањето на побарувањата кон купувачи и обврските од добавувачи во странство.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжение)

б) Каматен ризик

Друштвото е изложено на каматен ризик за долгорочните и краткорочните кредити. Друштвото континуирано го следи развојот на финансиските пазари како и ризикот од зголемување на каматните стапки и истиот го регулира во директни преговори со банките. Каматните стапки на долгорочните кредити се помали од краткорочните и значајно не варираат. Каматите на краткорочните кредити земени од банките во земјата во тековниот период се намалени во однос на минатата година.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа за зголемување и намалување за 1% на каматните стапки на кредитите и обврските за лизинг на денот на поединечниот Извештај за финансиската состојба. Позитивните износи претставуваат зголемување на добивката во поединечниот извештај за добивка или загуба, а негативните износи претставуваат намалување.

	Зголемување од 1%		Намалување од 1%	
	2025	2024	2025	2024
Кредити	20.541	19.283	(20.541)	(19.283)
Лизинг	4.084	-	(4.084)	-
Поединечен извештај за добивка или загуба	(24.625)	(19.283)	24.625	19.283

Доколку каматните стапки беа поголеми за 1% од тековните, добивката на Друштвото во 2025 година ќе беше помала за 24.625 илјади денари, и обратно, доколку каматните стапки беа пониски добивката на Друштвото во 2025 година ќе беше поголема за 24.625 илјади денари.

Ризик од ликвидност

Ризик на ликвидност претставува ризик дека Друштвото ќе се соочи со тешкотии во подмирувањето на своите финансиски обврски кои се подмируваат со готовина или други финансиски средства. Пристапот на Друштвото кон управувањето со ликвидноста е да обезбеди, колку што е тоа можно, оптимално ниво на ликвидност со цел подмирување на своите обврски кога тие достасуваат, подеднакво под нормални и под стресни услови, без да предизвика неприфатливи загуби или да ризикува штета на сопствената репутација.

Тековните средства ги надминуваат тековните обврски за МКД 5.118.318 илјади (2024: МКД 4.005.304 илјади). Друштвото има позитивен паричен тек од оперативна дејност и има незначителен износ на побарувања постари од 90 дена. Исто така се внимава на рочна усогласеност на условите за плаќање при склучувањето на договорите со купувачите и добавувачите.

Друштвото има имплементирано сметководствени и контролни политики со кои постојано го следи својот паричен тек со цел да обезбеди дека има доволно парични средства за да ги подмири обврските. Ова го исклучува потенцијалното влијание на непредвидените ситуации како природни катастрофи или политички превирања во регионот.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжение)

Ризик од ликвидност

Раководството на Друштвото е одговорно за одржување на соодветна ликвидност. Во одредени случаи, Друштвото користи краткорочни и долгорочни кредити за финансирање на работењето. Раководството управува со ризикот од ликвидност преку одржување на соодветни парични резерви и преку континуирано следење на состојбата на паричните средства и проекции за идните парични приливи и одливи. Друштвото има пристап до финансиски средства од банките, што дополнително обезбедува можност за управување со ликвидноста.

Подолу е прикажана табелата за рочноста на финансиските обврски на Друштвото:

31 декември 2025	До 1 месец	1 - 3 месеци	3 - 12 месеци	12 - 60 месеци	Над 60 месеци	Вкупно
Обврски кон добавувачи	1.246.457	537.382	57.421	15.115	-	1.856.375
Обврски за кредити	47.346	456.977	783.958	781.159	-	2.069.440
Обврски за лизинг	7.008	14.114	62.556	241.268	92.300	417.246
	1.300.811	1.008.473	903.935	1.037.542	92.300	4.343.061
31 декември 2024	До 1 месец	1 - 3 месеци	3 - 12 месеци	12 - 60 месеци	Над 60 месеци	Вкупно
Обврски кон добавувачи	1.435.304	837.211	72.281	16.706	-	2.361.502
Обврски за кредити	41.547	80.134	1.107.762	767.909	-	1.997.352
	1.476.851	917.345	1.180.043	784.615	-	4.358.854

Подолу е прикажана табелата за рочноста на финансиските средства на Друштвото:

31 декември 2025	До 1 месец	1 - 3 месеци	3 - 12 месеци	12 - 60 месеци	Вкупно
Побарувања од купувачите	687.148	1.437.496	2.582.867	-	4.707.511
Пари и парични еквиваленти	127.863	-	-	-	127.863
	815.011	1.437.496	2.582.867	-	4.835.374
31 декември 2024	До 1 месец	1 - 3 месеци	3 - 12 месеци	12 - 60 месеци	Вкупно
Побарувања од купувачите	641.654	1.356.511	1.757.548	-	3.755.713
Пари и парични еквиваленти	114.414	-	-	-	114.414
	756.068	1.356.511	1.757.548	-	3.870.127

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжение)

Кредитен ризик

Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик. Воспоставените политики и процедури овозможуваат продажба на купувачи со соодветна кредитна историја. Кредитниот ризик се намалува со фактот што Друштвото тргува со доверливи и долгогодишни деловни партнери. Сите купувачи се предмет на индивидуална анализа на кредитната способност. Салдото на побарувањата континуирано се следи на поединечно и на збирно ниво од страна на Друштвото. На тој начин, управувањето со кредитниот ризик вклучува политика на разумно намалување и дисперзија на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиентите. Друштвото користи трговски кредитно осигурување за значителен дел од побарувања со цел да ја ограничи изложеноста на кредитен ризик.

Изложеноста на Друштво на кредитниот ризик на 31 декември 2025 и 31 декември 2024 е прикажана во следната табела:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Пари и парични средства	127.398	113.904
Побарувања од купувачи	4.707.511	3.755.713
	<u>4.834.909</u>	<u>3.869.617</u>

Во категоријата пари и парични средства прикажани во табелата, не се вклучени парите во благајна бидејќи не постои кредитен ризик за оваа категорија.

Побарувањата се сумирани и прикажани во продолжение

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Недоспеани и необезвреднети	4.425.104	3.584.215
Доспеани и необезвреднети	282.407	171.498
Обезвреднети	176.581	176.581
Бруто	<u>4.884.092</u>	<u>3.932.294</u>
Минус: исправка на побарувања	176.581	176.581
Нето	<u>4.707.511</u>	<u>3.755.713</u>

Недоспеани и необезвреднети

Побарувањата од купувачи во износ од 4.425.104 (2024: МКД 3.584.215 илјади) се недоспеани и необезвреднети. Овие се однесуваат на домашни купувачи и странски купувачи со Друштвото има долгогодишна соработка и кои немаат скорешна историја на неплаќање, како и побарувања од поврзани субјекти за кои постои минимален кредитен ризик.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжение)

Доспеани и необезвреднети

Побарувањата од купувачи во износ од МКД 282.407 илјади (2024: МКД 171.498 илјади) се доспеани, но необезвреднети. Овие се однесуваат на домашни и странски купувачи со Друштвото има долгогодишна соработка и кои немаат скорешна историја на неплаќање и побарувања од поврзани субјекти за кои постои минимален кредитен ризик. Друштвото користи осигурување на побарувањата од купувачи со цел да го ограничи изложувањето на кредитен ризик од страна два осигурители: Сава Осигурување АД Скопје, една од најголемите осигурителни компании во Република Северна Македонија и е дел од Сава Осигурителна Групација (Словенија), која има кредитен рејтинг А од рејтинг компаниите и Македонска Банка за поддршка за развојот.

Старосната структура на доспеани и необезвреднети побарувања со 31 декември 2025 и 31 декември 2024 е прикажана во следната табела:

	2025	2024
Помалку од 30 дена	179.188	116.014
Помеѓу 31 и 90 дена	63.732	47.989
Помеѓу 91 и 180 дена	29.084	3.817
Повеќе од 181 и 365 ден	10.403	3.678
	282.407	171.498

Кредитен ризик од парични средства и парични еквиваленти

Раководството е фокусирано на соработка со високо реномираните банки во странска и домашна сопственост на домашниот пазар. И покрај тоа што најголем дел од финансиските институции и комерцијалните банки во Македонија немаат кредитен рејтинг од страна на компаниите за кредитен рејтинг, Друштво претпазливо ги избира банките за своите пласмани. Главен фокус на анализите на Друштво е на следново: нето средства, профитабилност, портфолио, база на клиенти. Кога анализите даваат позитивен резултат, се врши изборот. Друштво соработува со најголемите банки во Република Северна Македонија, но главен фокус се најголемите банки (според класификацијата на Народна банка).

Следната табела ја прикажува поделбата на паричните средства и паричните еквиваленти:

	2025	2024
Домашни банки	123.711	106.589
Странски банки	3.686	7.315
Благајна	466	510
	127.863	114.414

Објективна вредност

Објективната вредноста на вложените средства расположливи за продажба се базира на вредноста на акциите кои котираат на официјалниот финансиски пазар на денот на поединечниот Извештај за финансиската состојба. За вреднување на вложувањата кои не котираат на официјалниот пазар, се применува тековната пазарна вредност на вложувања во хартии од вредност во иста или слична групација во која дејствува субјектот.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

31. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжение)

Објективна вредност (продолжение)

Сметководствената вредност намалена за проценетите исправки на вредноста на финансиските средства и обврски, со рок на доспевање пократок од една година, ја претставува приближно нивната објективна вредност. Проценките на Друштвото се базираат на искуството и останатите фактори, вклучувајќи ги и очекувањата за идните настани за кои се верува дека се веројатни во сегашните околности.

32. ПРЕВЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Друштвото има превземено обврски по основ на склучени договори со изведувачи за изградба, набавка и одржување на постојани средства во износ од 237.452 илјади Денари (2024: 237.757 илјади Денари).

33. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

Друштвото има обврска по основ на издадени финансиски гаранции од банки кон различни доверители во износ од 466.175 Денари (2024: 63.082 илјади Денари). На 31 декември 2025, во поединечниот извештај за финансиска состојба на Друштвото не е признаена никаква обврска поврзана со овие гаранции, бидејќи веројатноста за исплата се смета за мала. Друштвото континуирано ја следи финансиската положба на доверителите при проценката на ризиците поврзани со гаранцијата.

Исто така Друштвото има чинидбени гаранции во износ од 76.341 илјади денари.

34. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалниот девизен курс за значајната валута користена при искажување на билансните позиции деноминирани во странска валута е следнава:

	<u>31.12.2025</u>	<u>31.12.2024</u>
ЕУР	61,50	61,50
РУР	0,66	0,52
УСД	52,31	58,88
ЦХФ	66,17	65,18

35. ДАНОЧЕН РИЗИК

Во Република Македонија тековно во сила се неколку даночни закони, кои се воведени од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија. Овие даноци вклучуваат: данок на додадена вредност, данок на добивка, персонален данок на доход и останати даноци. Освен тоа, регулативите кои се однесуваат на овие даноци не беа на сила подолг период, спротивно на сличната легислатива во развиените пазарни економии. Дополнително, регулативите кои ја дефинираат имплементацијата на овие закони, често се нејасни или воопшто не постојат. Даночните биланси, вклучувајќи ги и сите останати полиња на даночна регулатива (како што се увозните царини), можат да бидат предмет на преглед и контрола од неколку соодветни даночни власти, кои можат да проценат значајни казни и пенали.

БЕЛЕШКИ КОН ЕДИНЕЧНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

35. ДАНОЧЕН РИЗИК (продолжение)

Друштвото остварува значајни трансакции со поврзаните страни. Исто така, раководството на Друштвото смета дека поседува доволна и адекватна документација во врска со трансферните цени, но постои одредена неизвесност во поглед на барањата и толкувањата на даночните и другите органи кои можат да се разликуваат од оние на раководството. Раководството на Друштвото смета дека различните толкувања нема да имаат значајни ефекти врз единечните финансиски извештаи на Друштвото.

Толкувањето на даночната легислатива од страна на даночните власти, применета врз трансакциите и активностите на Друштвото, може да не коинцидира со толкувањата на Раководството. Како резултат на тоа, трансакциите можат да бидат оспорени од даночните власти и од Друштвото може да биде побарано да плати дополнителни даноци, пенали и камати, кои можат да бидат значајни. Документацијата на Друштвото останува отворена за контрола од страна на даночните и царинските власти, за период од пет до десет години. Ова практично значи дека даночните власти можат да одредат плаќање на дополнителни обврски во период од пет години од настанувањето на даночната обврска. Горенаведените објаснувања создаваат даночни ризици во Република Северна Македонија, кои се суштински позначајни од оние кои се вообичаени во земјите со повеќе развиени даночни системи.

36. НАСТАНИ ПО ПЕРИОДОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

Не постојат значајни настани по периодот на известување кои бараат обелоденување во единечните финансиски извештаи.

ПРИЛОГ 1 – ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО

ПРИЛОГ 2 – ГОДИШНА СМЕТКА